



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА (ФРЈ)“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки и македонски јазик - Огласи според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото књиговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-2

Петок, 27 ноември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. - Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари - Редакцијата Улица Јорана Ристиќа бр 1 Пошта, факс 226 - Телефони: централа 80-831, 80-832 80-833 и 80-834. Служба за претплата 51-737; Продавна служба 51-471

591.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на сојузниот буџет за 1969 година, што ја усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 18 ноември 1970 година.

ПР бр. 946
19 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Форма на приходи	Потформа на приходи	Вид на приходи	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ						
Вид 1. Придонеси						
	111	Придонес од личниот доход од работен однос	001	1.460,000.000	1.460,000.000	1.553,727.107,96
		Вкупно формата на приходите 11 (001)	003	1.460,000.000	1.460,000.000	1.553,727.107,96
12	121	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	004	250,000.000	250,000.000	227,721.520,16
		Вкупно формата на приходите 12 (004)	006	250,000.000	250,000.000	227,721.520,16
		Вкупно видот 1. Придонеси (003 плус 006)	020	1.710,000.000	1.710,000.000	1.781,448.628,12
Вид 2. Даноци						
21	211	Данок на промет на стоки на мало	021	5.511,000.000	5.511,000.000	5.216,869.797,88
	212	Данок на промет на надоместоци за услуги	022	1.035,000.000	1.035,000.000	2.382,035.544
		Вкупно формата на приходите 21 (021 и 022)	027	6.546,000.000	6.546,000.000	6.598,905.341,88
		Вкупно видот 2. Даноци (027)	036	6.546,000.000	6.546,000.000	6.598,905.341,88

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА

Член 1

Во 1969 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат, и тоа:

	Динари
вкупен износ на остварените приходи по билансот на буџетот — —	11.553,813.186,87
вкупен износ на потрошените средства спрема распоредот на приходите по билансот на буџетот — —	11.515,162.327,84
остварен вишок на приходи — —	38,650.859,03

Член 2

Остварениот вишок на приходи од членот 1 на оваа завршна сметка во износ од 38.650.859,03 динари ќе се користи за покривање на обврските спрема Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 3

Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот распоред на приходите се наоѓа во билансот на сојузниот буџет за 1969 година, кој гласи:

1	2	3	4	5	6	7
	Вид 3. Такси					
34	Конзуларни такси		040	21,500.000	21,500.000	15,006.241,43
35	Царински такси		041	24,000.000	24,000.000	13,726.525,47
	Вкупно видот 3. Такси (040 и 041)		042	45,500.000	45,500.000	28,732.766,90
	Вид 4. Царина					
41	Царина		043	3.200,000.000	3.200,000.000	3.107,893.945,41
	Вкупно видот 4. Царина (043)		043	3.200,000.000	3.200,000.000	3.107,893.945,41
	Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи					
61	Приходи на сојузните органи		047	1,000.000	1,000.000	182.695,51
62	Други разни приходи		048	44,000.000	44,000.000	36,649.809,05
	Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи (047 и 048)		049	45,000.000	45,000.000	36,832.504,56
	ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД (видовите 1 до 6)		061	11.546,500.000	11.546,500.000	11.553,813.186,87

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распоредна група	Распоредна подгрупа	Распоред на приходите	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ре-балансот на буџетот и дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
	Основна намена 02. Научна дејност					
02-2	02-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени	075	228,850.000	228,850.000	228,850.000
		Вкупно основната намена 02 (075)	076	228,850.000	228,850.000	228,850.000
	Основна намена 03. Културно-просветна дејност					
03-2	03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освеч за инвестиции)	079	15,689.000	15,689.000	15,494.048,65
		Вкупно основната намена 03 (079)	080	15,689.000	15,689.000	15,494.048,65
	Основна намена 04. Социјални грижи					
04-2	04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освеч за инвестиции)	084	383,215.000	383,215.000	365.313.426,85
		Вкупно основната намена 04 (084)	086	383,215.000	383,215.000	365.313.426,85

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 05. Здравствена заштита				
05-2	05-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освеч за инвестиции)	089	50 000	50.000	—
		Вкупно основната намена 05 (089)	090	50.000	50.000	—
		Основна намена 07. Работа на државните органи				
07-2	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	096	250,854.480	272,328.611	272,328.611
	07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освеч за инвестиции)	097	281,542.520	301,363.017	292,237.047,88
	07-2-3	Средства распоредени во определен износ за намени што не можат да се распоредат по други основни намени	098	179,778.000	179,778.000	176,245.353.64
		Вкупно основната намена 07 (096 до 098)	099	712,172.000	753,469.628	740,811.012,52
		Основна намена 08. Народна одбрана				
08-2		Средства распоредени во определен износ	100	6.933,000.000	6 933,000.000	6.933,000.000
		Вкупно основната намена 08 (100)	100	6.933,000.000	6.933,000.000	6.933,000.000
		Основна намена 09. Општи дополнителни средства на другите општествено-политички заедници				
09-2		Средства распоредени во определен износ	102	1.116,736 000	1.116.736 000	1.116,736 000
		Вкупно основната намена 09 (102)	103	1.116,736.000	1 116,736.000	1.116,736.000
		Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на другите општествено-политички заедници, органи, установи и организации				
10-2		Средства распоредени во определен износ	105	979,230 000	999,230.000	999,230.000
		Вкупно основната намена 10 (105)	106	979,230 000	999,230.000	999,230.000
		Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани				
13-2		Средства распоредени во определен износ	112	26,400.000	26,400.000	26,386.150
		Вкупно основната намена 13 (112)	113	26,400.000	26,400.000	26,386.150

1	2	3	4	5	6	7
Основна намена 14. Нестопански инвестиции						
14-2	14-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	115	55,544.000	58,415.280	58,415.280
Вкупно основната намена 14 (115)			118	55,544.000	58,415.280	58,415.280
Основна намена 16. Интервенции во стопанството						
16-2	16-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	125	552,165.000	543,665.000	543,499.724,52
Вкупно основната намена 16 (125)			127	552,165.000	543,665.000	543,499.724,52
Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години						
17-2		Средства распоредени во определен износ	128	380,261.000	350,261.000	350,255.332
Вкупно основната намена 17 (128)			128	380,261.000	350,261.000	350,255.332
Основна намена 18. Издвојувања во резервен фонд						
18-2		Средства распоредени во определен износ	130	114,670.000	114,670.000	114,670.000
Вкупно основната намена 18 (130)			131	114,670.000	114,670.000	114,670.000
Основна намена 19. Нераспоредени приходи (Текушта буџетска резерва)						
19-2		Средства распореѓена у одреѓен износ	132	48,515.000	22,849.092	22,501.353,30
Вкупно основната намена 19 (132)			132	48,515.000	22,849.092	22,501.353,30
II. ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ ПРИХОДИ И ВКУПНО ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА СПОРЕД РАСПОРЕДОТ						
(основните намени 02 до 19)			133	11,546,500.000	11,546,500.000	11,515,162,327,84
III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА						
Остварен вишок на приходи по завршната сметка			139	—	—	38,650.859,03
IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ						
За други намени				—	—	38,650.859,03

Член 4

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1969 година и потрошокот на средствата по посетителите, по корисниците и по поблиските намени, во рамките на прегледот на извршувањето на билансниот дел на сојузниот буџет од членот 3 на оваа завршна сметка, се искажани во посебниот дел

на завршната сметка на сојузниот буџет за 1969 година, кој посебно е отпечатен и е составен дел на оваа завршна сметка.

Член 5

Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

592.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ДОМАШНИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА АНГАЖИРАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СООБРАКАЈНИЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА КОЈА ДЕЛУМ СЕ ФИНАНСИРА ОД ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за посебната девизна квота за увоз на опрема за домашни градежни претпријатија ангажирани за изградба на определени сообраќајници во Југославија која делум се финансира од заемот на Меѓународната банка за обнова и развој, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 18 ноември 1970 година.

ПР. бр. 937

19 ноември 1970 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната
скупштина,

Милентије Поповиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ДОМАШНИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА АНГАЖИРАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СООБРАКАЈНИЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА КОЈА ДЕЛУМ СЕ ФИНАНСИРА ОД ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Член 1

Посебната девизна квота утврдена со овој закон се однесува на увозот на опрема за домашни градежни претпријатија на кои на меѓународен конкурс им е отстапено изведување на работи на патишта во Југославија и изведување на работите на пругата Белград — Бар, чија изградба делум се финансира од заемот на Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 2

Посебната девизна квота за плаќање на увезената опрема од членот 1 на овој закон се утврдува во височина до 10% од заемот добиен од Меѓународната банка за обнова и развој со кој учествува во изградбата на патишта во Југославија, како и во височина од 10% од износот на заемот на таа Банка за изградбата на пругата Белград — Бар што не е искористен до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Распоред на посебната девизна квота на домашните градежни претпријатија — изведувачи на работите вршат инвеститорите што го користат заемот од ставот 1 на овој член.

Градежните претпријатија — изведувачи на работите можат да купуваат девизи според ст. 1 и 2 од овој член само за плаќање на увезената дополнителна опрема, со која ќе ги изведуваат работите

на објектите од членот 1 на овој закон и тоа најдоцна до завршувањето на преземената работа на тие објекти.

Член 3

Домашните градежни претпријатија што увезената опрема ја плаќаат со девизите обезбедени според членот 2 од овој закон, се должни од девизите што им припаѓаат според членот 16 од Законот за девизното работење и од девизите што можат да ги купат од банката според членот 28 став 2 од тој закон, да ѝ продаваат на Народната банка на Југославија девизи во височина на извршените плаќања за увезената опрема, во рок од осум години од денот на користењето на девизите.

Член 4

Се овластува Народната банка на Југославија да даде упатство за начинот на поднесувањето на барање за купување на девизи според овој закон, за водењето на соодветни евиденции, за извешатите што ќе ги доставуваат корисниците на девизите преку овластената банка до Народната банка на Југославија на нејзино барање, како и за продажбата на девизи на Народната банка на Југославија според членот 3 од овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

593.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНКИ ИЗВЕДУВАЧ

Се прогласува Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 22 октомври 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 18 ноември 1970 година.

ПР бр. 939

19 ноември 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНКИ ИЗВЕДУВАЧ

1. Општи одредби**Член 1**

На странски изведувач може да му се отстапни изградба на инвестиционен објект односно изведување на одделни работи на инвестиционен објект за потребите на домашен инвеститор под условите пропишани со овој закон.

Како странски изведувач, во смисла на овој закон, се подразбира странско правно или физичко лице кое според прописите на својата земја е овластено да се занимава со дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на отстапување или со претприемачка дејност.

Странскиот изведувач — физичко лице во поглед на правата и обврските настанати со отстапување изградба на инвестиционен објект односно со изведување одделни работи за потребите на домашен инвеститор, се смета како правно лице.

Член 2

На странски изведувач можат да му се отстапат:

- 1) изработка на инвестициона програма, изработка на инвестициона техничка документација, градење на инвестиционен објект, набавување и вградување на опрема и ставање изградени објекти во погон;
- 2) изработка на инвестициона техничка документација и градење инвестиционен објект;
- 3) изработка на инвестициона техничка документација;
- 4) градење на инвестиционен објект;
- 5) изведување одделни видови работи или одделни работи за инвестиционен објект.

Член 3

Странскиот изведувач, при изградба на инвестиционен објект, односно при изведување одделни работи на инвестиционен објект, е должен да се придржува кон прописите и условите што важат за домашна изведувачка организација, ако со овој закон не е определено поинаку.

II. Услови за отстапување изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач

Член 4

Изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач ако ниедна домашна изведувачка организација не располага со соодветни искуства, со стручни кадри и со механизација потребни за изведување на работите што се предмет на отстапувањето, или со слободни капацитети.

Постоењето на условите од ставот 1 на овој член го утврдува и потврдува Сојузната стопанска комора на начин и во постапка што самата ќе ги пропише.

Член 5

Изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач и:

- 1) ако изградбата на инвестициониот објект односно изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект во целост или делум се финансира со средства на странски кредит, а со договорот за кредитот или со друг меѓународен договор е предвидена обврска на домашниот инвеститор да го овозможи учеството на странскиот изведувач во постапката за отстапување; или
- 2) ако со договорот за вложување средства на странски правни или физички лица заради заедничко работење, за изведувањето на специфични или особено сложени работи на инвестиционен објект е предвидена обврска на домашниот инвеститор, во постапката на отстапување на таквите работи да му овозможи учество на странски изведувач специјализиран за изведување на такви работи.

Член 6

Изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект му се отстапува на странски изведувач преку

јавно наддавање или преку собирање на понуди врз основа на претходно одржан конкурс за подобноста на изведувачките организации (меѓународен конкурс).

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој член, изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект може да му се отстапи на странски изведувач преку непосредна погодба:

1) ако инвеститорот има со договор обезбедена долгорочна производна соработка со странски содоговорувач или соработка остварена според договор за вложување на средства на странски правни или физички лица заради заедничко работење; или

2) ако со договор за набавка на увезена опрема која се вградува во инвестиционен објект, обврската на странскиот испорачувач на таа опрема во поглед на нејзиниот квалитет и правилната употреба е условена со тоа работите за вградување и монтажа на таа опрема да ги изведува определен странски изведувач; или

3) ако вредноста на работите што се предмет на отстапувањето, вклучувајќи ја и опремата, не преминува 1.000.000 динари, или ако вредноста на опремата не преминува 500.000 динари.

Член 7

Домашна изведувачка организација на која ѝ е отстапена изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект, може изведувањето на одделни работи да му се отстапи на странски изведувач како на производител под условите под кои, според одредбите на овој закон, инвеститорот може да ја отстапи изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач.

Член 8

Странски изведувач може да учествува во меѓународниот конкурс сам или во кооперација со домашна работна организација.

Член 9

Условите за отстапување изградба на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач ги утврдува инвеститорот во согласност со прописите.

Со условите за отстапување мораат да се предвидат:

- 1) обврска на странскиот изведувач кон понудата да поднесе банковна гаранција за надоместок на штетата што инвеститорот би можел да ја претрпи поради неуредното исполнување на договорот од страна на странскиот изведувач;
- 2) полагање кауција и нејзината форма, како и услов за учество во меѓународниот конкурс.

Член 10

Договорот за отстапување изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач е полноважен со денот на запишувањето на договорот во посебниот регистар кој се води кај Сојузниот секретаријат за стопанство.

Сојузниот секретаријат за стопанство нема да изврши запишување на договорот во регистарот ако утврди:

- 1) дека договорот не е во согласност со одредбите на овој закон или со други сојузни прописи;
- 2) дека со договорот е предвидено применување на странски технички прописи, а за тоа не се исполнети условите од членот 11 на овој закон;
- 3) дека со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашна стопанска организација и на странскиот изведувач;
- 4) дека договорот е противен на интересите на безбедноста или одбраната на земјата.

Решението по барањето за запишување во регистарот мора да се донесе во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Пред донесувањето на решението ќе се прибави мислење од надлежниот сојузен орган на управата за тоа дали одредбите на договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата, а од Сојузната стопанска комора мислење за тоа дали со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашна стопанска организација и на странскиот изведувач. Решението не може да биде донесено противно на мислењето дека одредбите на договорот се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата, односно дека со договорот се воспоставуваат односи со кои битно се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и на домашна стопанска организација и на странскиот изведувач.

Решението со кое барањето за запишување на договорот во регистарот се одбива поради причината од чл. 4 на ставот 2 на овој член се донесува по слободна оценка и во тој дел не мора да биде образложено.

Решението донесено по барањето за запишување на договорот во регистарот им се доставува на содоговорувачите.

Против решението донесено по барањето за запишување на договорот во регистарот може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Регистарот е јавен.

Во регистарот се запишуваат: имињата односно фирмите и седиштата на содоговорувачите, предметот на договорот, износот на договорената цена на работите, денот и местото на склучувањето на договорот, како и бројот и датумот на решението за запишување на договорот во регистарот.

Документацијата што се прилага кон барањето за запишување на договорот во регистарот претставува службена тајна.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе, по потреба, поблиски прописи за примената на одредбите од овој член.

III. Странски технички прописи

Член 11

При изградбата на инвестиционен објект односно при изведувањето одделни работи на инвестиционен објект од страна на странски изведувач, можат да се применат странски технички прописи:

1) ако не постојат соодветни домашни технички прописи;

2) ако постојат соодветни домашни технички прописи, но со примената на странските технички прописи изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект во поголема мера се обезбедува во согласност со мерилата и односите (параметрите) што се предвидени со инвестиционата програма, и ако со примената на странските технички прописи се обезбедуваат поголема сигурност на луѓето и објектот и безбедност на соседните објекти, сообраќајот и околината.

Во случаите од ставот 1 на овој член примената на странските технички прописи е можна само ако тоа е предвидено со договорот со кој изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му се отстапува на странскиот изведувач.

IV. Механизација и материјал

Член 12

Механизација потребна за изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект странски изведувач може да воведо под условите пропишани за привремен увоз на стоки.

Член 13

Материјал за градење инвестиционен објект, односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект и опрема која се вградува во инвестициониот објект може да увезе и странскиот изведувач слободно ако според важечките прописи увозот на таквиот материјал и опрема е слободен или условно слободен.

Ако за увозот на материјалот и опремата од ставот 1 на овој член се пропишани услови поинакви од условите од ставот 1 на овој член странскиот изведувач може да го увезе материјалот или опремата врз основа на одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го даде одобрението од ставот 2 на овој член врз основа на претходно прибавена потврда од Сојузната стопанска комора:

1) дека таков материјал или опрема не може да се набави во Југославија; или

2) дека видот или значењето на инвестициониот објект односно на одделните работи на инвестициониот објект бараат тој објект да се гради односно тие работи да се изведуваат од увозен материјал или во инвестиционен објект да се вгради увозна опрема, и тоа поради посебни квалитативни или други особини на тој материјал односно на таа опрема.

Во поглед увозот на материјалот и опремата кој се врши под условите од ст. 1 до 3 на овој член не се применуваат прописите што го регулираат увозот на материјалот и опремата, освен царинските прописи.

V. Запослување и работен однос

Член 14

Странскиот изведувач е должен најдоцна осум дена пред денот на започнувањето на работите што му се отстапени да го извести:

1) органот надлежен за стопанство на општината на чија територија се изведуваат работите — за започнувањето на работите;

2) надлежниот општински завод за запослување — за своите потреби од домашни работници, за условите за запослување и за нивната квалификационна структура.

Член 15

Странски изведувач, согласно договорот од членот 10 на овој закон, за изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект може да запослува странски лица само за инженерско-технички раководни работи, за раководни работи на одделни основни служби и за ракување со специјални средства за работа (со механизација), како и специјалисти за определени работи — ако такви нема во Југославија.

Дозвола за запослување на странски лица дава републичкиот орган надлежен за труд.

Член 16

Работните односи, личниот доход и другите услови на работата на домашните работници запослени кај странски изведувач се уредуваат со колективен договор склучен помеѓу странскиот изведувач и одборот на работната заедница на домашните работници. Тој одбор го избираат домашните работници запослени кај странскиот изведувач за изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект.

Колективниот договор од ставот 1 на овој член се склучува во согласност со прописите за работните односи и со рамковниот колективен договор кој, пред започнувањето на работите, го склучуваат странскиот изведувач и синдикалната организација што ќе ја определи Сојузот на синдикатите на Југославија.

Член 17

Работните спорови помеѓу странски изведувач и работниците запослени на изградбата на инвестиционен објект односно на изведувањето одделни работи на инвестиционен објект, ги решава надлежниот домашен суд.

VI. Обарки спрема општествената заедница**Член 18**

На приходот осгварен со изградбата на инвестиционен објект односно со изведувањето одделни работи на инвестиционен објект во Југославија, странски изведувач плаќа данок на добивка и посебни придонеси според одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и прописите донесени врз основа на тој закон, без оглед на кој начин му е отстапена изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект (член 6).

Член 19

За работниците запослени кај странски изведувач за изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект, се плаќаат придонеси од личниот доход од работен однос, придонесот за социјално осигурување и другите придонеси што според посебни прописи се плаќаат од личниот доход од работен однос.

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој член, за странските лица запослени кај странски изведувач за изградба на инвестиционен објект односно за изведување одделни работи на инвестиционен објект кои се граѓани на земјата со која е склучена конвенција за социјално осигурување, се плаќа придонес за социјално осигурување според одредбите на соодветната конвенција.

Придонесите од ст. 1 и 2 на овој член ги пресметува и уплатува странскиот изведувач.

VII. Обезбедување на плаќањето**Член 20**

За плаќање според договорите за отстапување на изградбата на инвестиционен објект односно на изведувањето одделни работи на инвестиционен објект на странски изведувач, домашниот инвеститор ги обезбедува и ги користи потребните девизни средства на начинот и под условите што се пропишани за плаќање на опремата која се увезува.

Член 21

Обезбедувањето на плаќањето според договорот за отстапување на изградбата на инвестиционен објект односно на изведувањето одделни работи, на инвестиционен објект на странски изведувач се врши на начинот и под условите што се утврдени со тој договор.

VIII. Трансфер на средствата**Член 22**

Трансферот на средствата што странскиот изведувач ќе ги оствари по основот на добивка, како и трансферот на средствата што странските лица запослени на изградбата на инвестиционен објект односно на изведувањето одделни работи на инвестиционен објект ќе ги остварат по основот на личниот доход, се врши според договорот а во согласност со девизните прописи.

IX. Казвени одредби**Член 23**

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице, што во својство на инвести-

тор ќе му отстапи изградба на инвестиционен објект на странски изведувач:

1) ако ја цемаат потврдата на Сојузната стопанска комора од членот 4 став 2 на овој закон;

2) ако со договорот за кредит или со друг меѓународен договор не е предвидена обврска на инвеститорот да му овозможи на странскиот изведувач учество во постапката за отстапување (член 5 точка 1);

3) ако со договорот за вложување средства од странски правни или физички лица, заради заедничко работење, не е предвидена обврска на домашниот инвеститор, заради изведување на специфични или особено сложени работи на инвестиционен објект, да му овозможи на странскиот изведувач специјализиран за изведување на тие работи, да учествува во постапката за отстапување на такви работи (член 5 точка 2);

4) ако изградбата на инвестиционен објект, односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му ги отстапи на странски изведувач по пат на непосредна погодба, а за тоа не се исполнети условите од членот 6 став 2 на овој закон;

5) ако изградбата на инвестиционен објект односно изведувањето одделни работи на инвестиционен објект му ги отстапи на странски изведувач, а не обезбеди или не ги користи потребните девизни средства на начинот пропишан со одредбите од членот 20 на овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 3.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице што се јавуваат во својство на инвеститор.

Член 24

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап странски изведувач — правно лице:

1) ако материјал за градење на инвестиционен објект или за изведување одделни работи на инвестиционен објект, или опрема што се вградува во инвестиционен објект увезе, а за тој увоз не се исполнети условите од членот 13 на овој закон;

2) ако во пропишаниот рок не ги извести надлежните општински органи за започнувањето на работите (член 14 точка 1) или општинскиот завод за запослување за своите потреби од домашни работници, за условите за запослување и за нивната квалификациона структура (член 14 точка 2);

3) ако при изградбата на инвестиционен објект односно при изведувањето на одделни работи на инвестиционен објект запосли странски лица противно на одредбите од членот 15 став 1 на овој закон.

Член 25

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок странски изведувач — физичко лице ако изврши некое од дејствијата од членот 24 на овој закон.

Ако е во прашање прекршок поради дејствие од членот 24 став 1 точка 1 на овој закон, покрај казната за тој прекршок ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

X. Преодна и завршна одредба**Член 26**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Наредбата за условите за отстапување на изградбата на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63).

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

594.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ШТЕТИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА**

Се прогласува Законот за учеството на федерацијата во отстранувањето на штетите од поплавите во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година.

ПР. бр. 954

28 ноември 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА УЧЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ШТЕТИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА****Член 1**

Федерацијата учествува во отстранувањето на штетите предизвикани со поплавата во првата половина на 1970 година во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина со средства во вкупен износ од 275.000.000 динари, без обврска за враќање.

Во износот на средствата од ставот 1 на овој член се содржани и средствата дадени на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина во износ од 5.000.000 динари според Одлуката за доделување средства на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина од резервниот фонд на федерацијата на име помош за покривање на трошоците за одбрана од поплави („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/70) и во износ од 70.000.000 динари според Одлуката за додавање средства на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина од резервниот фонд на федерацијата на име помош за отстранување на штетите поради поплавите во правата половина на 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/70).

Член 2

Средствата за отстранување на штетите определени во членот 1 на овој закон ги обезбедува федерацијата со отстапување на своите приходи што ќе се наплатат на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, и тоа:

- 1) на приходите од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос;
- 2) на приходите од сојузниот придонес од личниот доход од земјоделска дејност.

Приходите на федерацијата од ставот 1 на овој член ѝ се отстапуваат на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина од 1 декември 1970 година на

до намирувањето на обврската на федерацијата утврдена во членот 1 на овој закон.

Со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се опфаќа делот на приходите од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос и од земјоделска дејност, што е отстапен според други сојузни прописи.

Член 3

Приходите на федерацијата што со овој закон ѝ се отстапуваат на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина ќе се уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.

Социјалистичка Автономна Покраина Војводина ќе го определи начинот на употребата на средствата од членот 1 на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

595.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за девизното работење, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 ноември 1970 година.

ПР. бр. 956

28 ноември 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), во членот 84а ставот 3 се менува и гласи:

„Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

Член 2

Жалбата против решението на Народната банка на Југославија донесено според членот 84а на Законот за девизното работење, изјавена од денот на влегувањето во сила на овој закон, го одлага извршувањето на решението.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

596.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за задолжително издвојување на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 година во посебна резерва, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година.

ПР бр. 957

28 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕЗЕРВА

Член 1

Во Законот за задолжително издвојување на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 година во посебна резерва („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70), во членот 8 став 1 зборот: „април“ се заменува со зборот: „декември“.

Член 2

Во членот 9 се додава нов став, кој гласи:
„По исклучок од одредбата на членот 8 став 1 на овој закон, општествено-политичките заедници можат да ги користат средствата на посебната резерва за санација на стопанските организации, а федерацијата — за отплатување на долговите спрема Народната банка на Југославија.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

597.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата

на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 ноември 1970 година.

ПР бр. 954

28 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 35/65, 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68, 55/68, 58/69 и 15/70) во членот 2 став 1 процентот: „2,7‰“ се заменува со процентот: „2‰“.

Член 2

Ако на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово поради намалување на стопата на сојузниот придонес од личниот доход од работен однос според членот 1 на овој закон, од отстапениот дел на приходот од овој придонес според членот 1 од Законот за отстапување на Социјалистичка Автономна Покраина Косово дел од приходот од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/70) до 31 декември 1970 година не се оствари износот од 20,000.000 динари, разликата помеѓу овој износ и остварениот износ на придонесот кој ѝ се отстапува на Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе ѝ се надомести на таа автономна покраина од сојузниот буџет.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 декември 1970 година.

598.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 1971 ГОДИНА

Се прогласува Законот за издвојување на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси во 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година

и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година.

ПР бр. 955
27 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ, ОД ЦАРИНАТА И ОД СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО 1971 ГОДИНА

Член 1

Приходите што се формираат од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет на стоки на мало и од данокот на надоместоци за услуги, од цариката и од судските такси, што во 1971 година ќе се остварат во износ поголем од 10,8% во однос на остварувањето во 1970 година, се издвојуваат на посебните сметки на корисниците на тие средства како посебна резерва и не можат да се користат во 1971 година.

Издвоените средства на посебните сметки не се сметаат како депозити по видување и не се вклучуваат во кредитниот потенцијал на деловните банки.

Средствата на посебната резерва формирани според ставот 1 на овој член можат да се користат за запишувања на благајничките записи што ги издава Народната банка на Југославија, со камата по стапка од 6% годишно.

Член 2

Собранието на општествено-политичката заедница заради усогласување на потрошувачката на сите корисници на средствата од изворите наведени во членот 1 на овој закон може да ја зголеми или намали стапката од 10,8%, со тоа што да се обезбеди вкупната потрошувачка на сите корисници во 1971 година од овие извори на средства да не може да биде поголема од 10,8% во однос на 1970 година.

Член 3

Одредбите на овој закон нема да се применуваат на средствата од членот 1 на овој закон:

1) кои според важечките прописи се користат за отстранување на штетата во Босанска Краина предизвикана со земјотресот во 1969 година и за отстранување на штетите предизвикани со земјотресот во Далматинска Загора во 1970 година;

2) кои според важечките прописи се наменети за отстранување на штетите од поплавите од 1970 година;

3) кои според важечките прописи се формираат и се внесуваат во фондовите на инвалидското и пензиското осигурување, како и кои се формираат и се користат за финансирање на запослувањето.

Член 4

При утврдувањето на обврската за издвојување дел на приходите според членот 1 став 1 од овој закон, што им припаѓаат на одделни корисници на тие приходи, ќе се земат предвид обврските што ќе се пренесат односно преземат во 1971 година.

Член 5

По исклучок од одредбата на членот 1 на овој закон, средствата од посебната сметка општествено-

-политичките заедници можат да ги користат за санација на стопанските организации, а федерацијата — за отплатување на долговите спрема Народната банка на Југославија.

Член 6

По исклучок од одредбата на членот 1 на овој закон, републиката односно автономната покраина во 1971 година, заради покривање на зголемените расходи настанати поради вонредни околности (поплава, суша, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди, сузбивање епидемија и др.) може да одобри користење на средствата формирани според членот 1 на овој закон најмногу до 20% од вкупниот износ на тие средства на сите општествено-политички заедници на територијата на републиката односно на автономната покраина.

Член 7

Сојузниот извршен совет ќе ѝ поднесе на Сојузната скупштина предлог за соодветно намалување на стапката на сојузниот придонес од личниот доход од работен однос, ако приходите на федерацијата од овој придонес во три последователни месеци на 1971 година се остваруваат по стапка поголема од 10,8% во однос на остварувањето на овој приход во истиот период на 1970 година.

Член 8

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот на пресметувањето и издвојувањето на средствата на посебната сметка според членот 4 на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

599.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 22 октомври 1970 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1969 ГОДИНА

Член 1

Во 1969 година остварените и распоредените средства на федерацијата за инвестиции во стопанството изнесуваат, и тоа:

	милиони динари
вкупно остварени средства	8.026
вкупно распоредени средства	7.905
нераспореден износ на средства	121

Член 2

Предвидените средства на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1969 година, за нивно остварување и користење, изнесуваат:

Реден број	Опис	во милиони динари		
		Предвидено	Остварено	Разлика
I. Средства				
1.	Средства од изворите утврдени со сојузни прописи:	8.124	7.240	— 884
	а) Камати на фондовите во стопанството	3.765	3.510	— 255
	б) Дел на сојузниот данок на промет и царини	700	631	— 69
	в) Камата на кредити која се остварува преку Народната банка на Југославија	750	568	— 182
	г) Отплати по кредити	1.798	1.465	— 333
	д) Дел на динарски депозити на федерацијата кај Народната банка на Југославија	950	950	—
	е) Друго	161	116	— 45
2.	Средства од странски заеми	1.429	611	— 818
3.	Средства од кредити во земјата	174	150	— 24
4.	Пренесени нераспоредени средства од претходната година	25	25	—
	Вкупно:	9.752	8.026	— 1.726
II. Распоред на средствата				
1.	За отплатување на странски заеми	1.335	1.205	— 130
2.	За кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта	2.005	2.006	+ 1
3.	За учество на федерацијата во кредитирање и финансирање на инвестициите во стопанството	4.336	2.980	— 1.356
4.	За учество на федерацијата во кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на инвестициони работи во странство на кредит	1.186	911	— 275
5.	За други обврски	890	803	— 87
	Вкупно:	9.752	7.905	— 1.847
III. Нераспоредени средства				
	Нераспоредени средства	—	121	+ 121
	Вкупно:	9.752	8.026	— 1.726

Покрај средствата од 121 милион динари од ставот 1 на овој член, средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1969 година остварени во 1970 година од камата по кредитите во отплата од Југословенската земјоделска банка во износ од 12 милиони динари и од посебниот резервен фонд на банките — според членот 1756 став 2 на

Законот за банките и кредитните работи во износ од 73 милиони динари прават нераспореден износ на средствата.

Член 3

Нераспоредениот износ на средствата од членот 2 на оваа завршна сметка во износ од 206 милиони динари ќе се користи за покривање на делот на вкупните неизвршени обврски на федерацијата за 1969 година од 1.441 милион динари.

Член 4

Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 264
19 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, **д-р Васил Гривчев, с. р.**
Претседател на Соборот на народите, **Мика Шпиљак, с. р.**

600.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 18 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69), во точката 1 став 2 бројот: „269,319.200“ се заменува со бројот: „260,319.200“.

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 став 1 на оваа одлука се издвојува износот од 4.000.000 динари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања — на име дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и износот од 5.000.000 динари во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања — на име дополнителни средства за Социјалистичка Република Хрватска.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 313
19 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Радомир Коматина, с. р.**
Претседател на Соборот на народите, **Мика Шпиљак, с. р.**

601.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 50 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА НА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КОИ СРЕДСТВАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

1. До донесувањето на сојузниот буџет за 1971 година, финансирањето на потребите на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат со сојузниот буџет ќе се врши во првото тримесечје на 1971 година привремено сразмерно со користењето на средствата од сојузниот буџет во првото тримесечје на 1970 година, а најмногу до износот од 2.925.000.000 динари.

2. Се овластува Сојузниот извршен совет, во границите на износот од точката 1 на оваа одлука, да изврши, согласно одредбите на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, распоред на средствата на потребите за кои се обезбедуваат средствата во сојузниот буџет.

3. Приходите што ќе се остварат во 1971 година, како и нивниот распоред извршен според точката 2 на оваа одлука, сочинуваат составен дел на приходите и на нивниот распоред во сојузниот буџет за 1971 година.

4. Одредбите на Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година согласно ќе се применуваат и во првото тримесечје на 1971 година, ако со посебни прописи не е поинаку определено.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 309

28 ноември 1970 година
БелградПретседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

602.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 26 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

1. Во Одлуката за утврдување дел од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките заради обезбедување средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 55/68 и 10/70), во точката 1 одредбите под 1 до 6 се менуваат и гласат:

„1) СР Босна и Херцеговина	39,2
2) ЦР Црна Гора	100,0
3) СР Хрватска	37,7
4) СР Македонија	19,7
5) СР Словенија	18,0
6) СР Србија	35,6“

2. Пресметувањето на делот на приходот на федерацијата од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките по процентите од точката 1 на оваа одлука, ќе се врши од 1 декември 1970 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 318

28 ноември 1970 година
БелградПретседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

603.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 7 став 4 на Законот за сојузниот буџет за 1969 година, Сојузната скупштина, по претходно прибавеното мислење на Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 18 ноември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА

1. Се одобруваат завршните сметки на приходите и расходите на посебните сметки на сојузните органи и организации за 1969 година, остварени од сопствена дејност, и тоа:

	Приходи	Расходи	Вишок на приходите над расходите
1. Сојузен секретаријат за стопанство			
— приходи од контролата на квалитетот	1,386 049,65	1,370.784,60	15.265,05
— средства за работите на ветеринарството	6,260 624,92	5,012.161,65	1,248.463,27
— средства за заштита на растенијата	6,289.666,15	3,617 935,50	2,671.730,65
2. Сојузна управа за царини	31,115.773,91	22,906.948,70	8,208.825,21
3. Сојузна геодетска управа	10,264 044,05	6,347.509,40	3,916.534,65
4. Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба	20,135.383,05	8,683.480,45	11,451.902,60
5. Сојузна управа за радиоврски	220.214,10	111.814,25	108.399,85
6. Сојузен совет за здравство и социјална политика	982.772,14	879.558,50	103.213,64
7. Сојузен завод за статистика	4,195.083,77	3,290.593,96	904.489,81
8. Југословенски завод за стандардизација	1,581.774,45	1,334.911,10	246.863,35
9. Сојузен хидрометеоролошки завод	1,116.332,10	495.979,20	620.352,90
10. Сојузен завод за патенти	1,119.423,95	512.387,65	607.036,30
11. Дирекција на Југословенската слободна зона во Солун	1,098.359,51	689.885,21	408.474,30
12. Сојузен завод за мерки и драгоцени метали	11.923.228,96	9.750.123,17	2,173.105,79
13. Сојузна комисија за преглед на филмови	283.937,30	220.315,99	68.622,21
Вкупно:	97,977.668,01	65,224.388,43	32,753.279,58

2. Вишокот на приходите над расходите од точката 1 на оваа одлука што го оствариле Сојузниот секретаријат за стопанство (приходи од контролата на квалитетот, средства за работите на ветеринарството и средства за заштита на растенијата), Сојузната геодетска управа, Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба, Сојузната управа за радиоврски, Сојузниот завод за статистика, Југословенскиот завод за стандардизација и Сојузниот завод за патенти се задржува на посебната сметка на тие органи односно организации.

Средствата од ставот 1 на оваа точка не можат да се користат додека Сојузната скупштина, по предлог на заинтересираните органи и организации, не донесе одлука за начинот на нивното користење.

3. Вишокот на приходите над расходите од точката 1 на оваа одлука што го оствариле Сојузниот совет за здравство и социјална политика и Сојузниот хидрометеоролошки завод се пренесува во претсметките на приходите и расходите на посебните сметки на Сојузниот совет за здравство и социјална политика односно на Сојузниот хидрометеоролошки завод за 1970 година.

4. Од вишокот на приходите над расходите што го остварила Сојузната управа за царини во вкупен износ од 8,208.825,21 динари, се пренесува во претсметката на приходите и расходите на посебната сметка на Сојузната управа за царини за 1970 година износот од 8,115.774 динари, а износот од 93.051,21 динари се задржува на посебната сметка на Сојузната управа за царини.

Дел од вишокот на приходите од ставот 1 на оваа точка кој се задржува на посебната сметка не може да се користи додека Сојузната скупштина, на предлог од Сојузната управа за царини, не донесе одлука за начинот на неговото користење.

5. Од вишокот на приходите над расходите што го остварила Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун, во вкупен износ од 408.474,30 динари, се пренесува во претсметката на приходите и расходите на Дирекцијата за 1970 година износот од 197.005 динари, износот од 63.330,46 динари го распоредува Дирекцијата со својата завршна сметка за 1969 година, а износот од 148.138,84 динари се задржува на посебната сметка на Дирекцијата.

Од вишокот на приходите над расходите што го остварил Сојузниот завод за мерки и драгоцени метали во вкупен износ од 2,173.105,79 динари се пренесува во претсметката на приходите и расходите на Заводот за 1970 година износот од 900.000,00 динари, износот од 649.876,83 динари го распоредува Заводот со својата завршна сметка за 1969 година, а износот од 623.228,26 динари се задржува на посебната сметка на Заводот.

Делот од вишокот на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка кој се задржува на посебната сметка

на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун и на Сојузниот завод за мерки и драгоцени метали не може да се користи додека Сојузната скупштина, на предлог од Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун односно од Сојузниот завод за мерки и драгоцени метали, не донесе одлука за начинот на неговото користење.

6. Од вишокот на приходите над расходите што го остварила Сојузната комисија за преглед на филмови во вкупен износ од 68.622,21 динари, се пренесува во претсметката на приходите и расходите на посебната сметка на Комисијата за 1970 година износот од 40.175 динари, а износот од 28.447,21 динари Комисијата го распоредува со својата завршна сметка за 1969 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 274

19 ноември 1970 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател

на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

604.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 18 ноември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 18 ноември 1970 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I

1. Кадровската политика е еден од битните елементи на натамошниот развој на општествено-економските и политичките односи во на-

шето самоуправно општество, а таа истовремено е и значаен фактор во изградувањето на федерацијата како социјалистичка самоуправна заедница на рамноправни народи и народности, на работните луѓе и граѓаните на Југославија.

Во изминатиот период се вложени значителни напори и се постигнати значајни успеси за подоследна примена и натамошно усовршување на начелата на кадровската политика прокламирани во Уставот на СФРЈ и во соодветните документи на општествено-политичките организации. Со донесувањето на уставните амандмани и со спроведувањето на мерките на стопанската и општествената реформа доаѓа до натамошен развој на федерацијата како сојузна држава на слободни и рамноправни народи и народности и на социјалистичката федеративна заедница на работните луѓе, како и до натамошен развој на републиките како државни социјалистички демократски заедници засновани врз власта на работниот народ и врз самоуправувањето и на автономните покраини како социјалистички демократски општествено-политички заедници со посебен национален состав и со други особености. Во тек се и процесите во кои доаѓа до натамошно намалување на економските и другите функции на федерацијата како држава и на нејзината улога во распределбата и во проширената репродукција и наспоредно со тоа општествено-економските односи се поуспешно во целото општество се изградуваат врз самоуправни основи. Во односите помеѓу федерацијата, републиките и покраините и во остварувањето на функцијата на федерацијата во решавањето на прашањата од заеднички интерес, во рамките на доследната примена на принципот за национална сувереност и рамноправност, се повеќе се применува принципот на општественото договарање и самоуправното спогодување.

2. Изградувањето на федерацијата како самоуправна заедница на рамноправни народи и народности на Југославија бараше во изминатиот период — со цел за поефикасна реализација на начелата прокламирани со Уставот на СФРЈ за застапеноста на кадрите во федерацијата од сите републики и покраини — да се пријде кон нивна подоследна примена и понатамошна разработка. Во врска со тоа треба да се констатира дека во релативно краток период на оживотворување на политичките ставови за рамноправна застапеност на сите народи и народности на функции во органите на федерацијата, се постигнати успеси, особено во нејзината демократизација и во остварувањето на принципот за јавност на работата и на одлучувањето за кадровските прашања. Остварени се и значајни успеси во примената на принципот за рамноправна застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини (во натамошниот текст: покраини), како и во примената на принципот за ограничување на повторен избор и именување, односно за реизборност на кадрите на јавните функции во органите на федерацијата. Принципот за паритетна застапеност на кадрите на политички функции е остваруван врз уставниот принцип за составот на Соборот на народите. Во основа е остварен принципот за паритет во застапеноста на сите функционери што ги избира и именува Сојузната скупштина. И во поглед на застапеноста на функционерите на стручно-политички функции поставно е остварувано проширување на функциите врз кои се применува принципот за паритет. Натамошното проширување на принципот за паритетна застапеност на функционерите на стручно-политички функции претставува одраз на заедничките стремежи за поцелосна и подоследна реализација на принципите врз кои се засновува нашата социјалистичка федеративна заедница.

3. Остварувањето на кадровската политика во новите услови бараше социјалистичките републики и покраини да станат активни фактори во креирањето на кадровската политика во федерацијата и основни носители на предлози за избор на функ-

ционерите во органите на федерацијата.

Ваквата улога на социјалистичките републики и покраини во водењето на кадровската политика во федерацијата произлегува од нивните права и обврски во остварувањето на политичките ставови за рамноправна застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и покраини на јавни функции во федерацијата, како и од нивната заедничка одговорност и интерес за оспособување на федерацијата за извршување на задачите од заеднички интерес.

Остварувањето на правата и одговорностите на социјалистичките републики и покраини во водењето на кадровската политика во федерацијата претставува и значаен придонес за нејзината натамошна демократизација. За натамошна демократизација на кадровската политика и за постојано подобрување на структурата и квалитетот на кадрите во органите на федерацијата е потребно во рамките на социјалистичките републики и покраини да се обезбеди поорганизирано вклучување и влијание на самоуправните асоцијации, на општините и на општествено-политичките организации во одбирањето на кадрите за јавни функции во органите на федерацијата.

II

Поаѓајќи од тоа дека со Уставот на СФРЈ утврдените начела врз кои се засновува нашата социјалистичка федеративна заедница претставуваат основа за изградување и подолгорочно водење на кадровската политика во органите на федерацијата, е неопходно, во согласност со тие начела, да се истакнат основните општествено-политички ставови од значење за водењето на кадровската политика во федерацијата во наредниот период. За таа цел посебно се укажува на следното:

1. Во согласност со утврдената со Уставот на СФРЈ положба и односи на федерацијата и на социјалистичките републики и покраини, е неопходно кадровската политика во органите на федерацијата да биде во полна мера израз на рамноправноста на народите и народностите на Југославија, односно на социјалистичките републики и покраини, за на тој начин да може успешно да се остварува и нивниот заеднички интерес за избор на кадри кои со успех ќе ги вршат работите од заеднички интерес за сите народи и народности на Југославија. Со доследното остварување на општественото договарање, со претходно усогласување на ставовите на социјалистичките републики и покраини и на овластените со Уставот сојузни органи, ќе се придонесе и во областа на кадровската политика да се отстрани постоењето на различни припоѓања од позиции на потесни интереси на одделни општествено-политички заедници и во водењето на кадровската политика да се оствари полна одговорност на социјалистичките републики и покраини за квалитетот на кадрите што ги предлагаат за работа во органите на федерацијата, што претпоставува и согласност на другите социјалистички републики и покраини во прифаќањето на предложените кандидати.

2. Остварувањето на уставните начела на кадровската политика бара подоследно да се реализира начелото за достапност на сите функции во органите на федерацијата на кадрите од сите народи и народности од сите социјалистички републики и покраини.

3. Сложените услови на современиот развој на најцело самоуправно општество истовремено ја истакнуваат потребата при изборот на кадрите на јавните функции во органите на федерацијата да се бараат соодветни способности, потврдени со резултатите од работата и со определеноста за натамошниот развој на самоуправувањето.

4. Ефикасното функционирање на органите на федерацијата, согласно со нејзината улога и потребите, претпоставува поорганизирано ангажирање и соработка на органите на федерацијата и на социјалистичките републики и покраини во создавањето

услови за подолгорочно водење на кадровската политика. Изградувањето на критериуми за одделни функции и достапноста на тие критериуми за јавноста, при навремено запознавање на социјалистичките републики и покраини со потребите од кадри на одделни функции, ќе овозможат во подготвителниот процес, при обезбедување на полна демократичност и влијание за заинтересираните општествени фактори, да се изврши поширок избор на можни кандидати за одредени функции.

5. За подолгорочно и поефикасно водење на кадровската политика, во условите на постоење на посебни кадровски тела во собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните извршно-политички органи, како и во форумите на општествено-политичките организации, од посебно значење е потребата за остварување неопходна координација во нивното дејствување. Меѓутоа, во остварувањето на таа соработка е потребно да биде обезбедена полна самостојност и одговорност на кадровските тела за остварување на кадровската политика од нивната надлежност. При тоа е неопходно да се има предвид дека кадровските тела во својата дејност станаа работно-консултативни тела на собранијата на општествено-политичките заедници и на нивните извршно-политички органи, кои решаваат за нивните предлози.

6. Остварувањето на одговорност на носителите на јавни функции во органите на федерацијата претставува битен услов за успешно остварување на функциите на федерацијата. Носителите на јавни функции во органите на федерацијата во вршењето на својата функција мораат да се раководат од интересите на сите социјалистички републики и покраини, а со тоа и на целокупната југословенска заедница. Неопходноста од натамошно јакнење и развивање на одговорноста на функционерите на јавни функции во органите на федерацијата ќе бара во наредниот период во практиката да биде применувана институцијата на оставка, отповик и разрешување на функционери.

III

1. Уставното начело за рамноправна застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и покраини на јавни функции во федерацијата единствено е прифатено не само како израз на рамноправноста на народите и народностите на Југославија, туку и како израз на нивниот заеднички интерес и на одговорноста за натамошниот развој на СФРЈ како самоуправна заедница на рамноправни народи и народности на Југославија. Заедничкиот интерес на сите народи и народности на Југославија за ефикасно кадровско оспособување на органите на федерацијата се посилно се одразува во развивањето на полно влијание и одговорност на социјалистичките републики и покраини како во поглед на изборот на кадрите за одредени функции, така и во поглед на нивното преземање по истекот на функцијата. Одговорноста на социјалистичките републики и покраини ја подразбира и потребата од обезбедување соодветна застапеност на народите и народностите од нивното подрачје во составот на кадрите во органите на федерацијата.

2. Поаѓајќи од тоа дека остварувањето на принципот за рамноправна застапеност на социјалистичките републики и покраини на функциите во органите на федерацијата претставува мошне значаен показател на степенот на реализацијата на таа рамноправност, е неопходно конкретните ставови за примената на принципот за паритетна застапеност на кадрите на јавни функции во органите на федерацијата да бидат постојано усогласувани со соодветните промени во нашиот општествено-политички систем.

Примената на паритетната застапеност на кадрите на социјалистичките републики и покраини на функциите во органите на федерацијата е неопходно да биде обезбедена во составот на функ-

ционерите што ги избира и именува Сојузната скупштина, како и во составот на функционерите во сојузните органи и организации на оние места кои по својот карактер се од значење за остварувањето на рамноправноста на народите и народностите на Југославија.

Сојузниот извршен совет, во договор со социјалистичките републики и покраини, ќе ги одреди раководните места во сојузните органи и организации врз кои се применува принципот за паритетна застапеност.

Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именувања ќе поднесе предлог до Сојузната скупштина за примена на принципот за паритетна застапеност во составот на колегијалните тела што ги избира односно именува Сојузната скупштина.

Во остварувањето на принципот за паритетна застапеност на функционерите што ги избира и именува Сојузната скупштина и што ги назначува Сојузниот извршен совет е неопходно таа застапеност да биде обезбедена не само во нивниот вкупен број, туку истовремено и по соодветните категории на функции во одделни области на општествените дејности. Во примената на принципот за паритетна застапеност е потребно истовремено да биде остварена и изменливост на кадрите од сите социјалистички републики и покраини на функциите во органите на федерацијата. Отстапувања од ова барање се можни само со согласност од социјалистичките републики и покраини.

3. Поаѓајќи од тоа дека сојузната управа врши функција од интерес за сите народи и народности на Југославија, во нејзиниот кадровски состав е неопходно да биде обезбедена порамномерна застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и покраини, особено во однос на кадрите од основната дејност на органите за кои се бара висока стручна спрема. Со нормативните акти на сојузните органи и организации е потребно да се утврди начинот за остварување на ова барање, а за неговото спроведување поднесуваат политичка одговорност старешините на сојузните органи и организации, како и органите на самоуправувањето.

4. Имајќи ги предвид специфичностите на положбата и на задачите на самоуправните организации во федерацијата, кои вршат работи од посебен општествен интерес за целата земја е неопходно во заедниците на југословенските железници, на поштите, телеграфите и телефоните, на електростопанството и на социјалното осигурување, како и во институциите чии основачи се овие заедници водењето на кадровската политика да се реализира во согласност со принципите и ставовите утврдени во оваа резолуција.

И во другите органи и организации што ги основала федерацијата и што вршат работи од интерес за целата земја е потребно, согласно со нивната положба и задачи, остварувањето на кадровската политика да биде во согласност со принципите и ставовите утврдени во оваа резолуција.

Со самоуправните акти на организациите од претходните ставови е потребно посебно да се утврди нивната обврска за примена на принципот за застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и покраини во нивниот состав, како и начинот на неговата примена.

IV

Досегашните искуства во примената на уставните начела за ограничувањето на повторен избор и именување и реизборност на кадрите на јавни функции во органите на федерацијата ја потврдуваат општествената оправданост на натамошните напори за создавање услови за нивната доследна примена. За таа цел е неопходно да се има предвид следното:

1. Со примената на начелото за ограничување на повторен избор односно именување на функци-

онери што ги избира и именува Сојузната скупштина е потребно да се отстранат последиците од подолго задржување на функционери на исти функции и со нивната изменливост да се создадат услови како за остварување на принципот за паритетна застапеност на социјалистичките републики односно покраини на јавни функции во федерацијата, така и за реализација на принципот за достапност на овие функции за поголем број на општествено-политички и стручно афирмирани кадри во изградбата на нашето самоуправни социјалистичко општество.

Со примената на начелото за реизборност на функционерите што ги назначува Сојузниот извршен совет, претседателството на Сојузната скупштина и претседателот на Сојузната скупштина е неопходно во секој случај да се оцени оправданоста на останувањето на поединци на исти функции и за наредниот период, за да се обезбеди во органите на федерацијата на овие функции да бидат кадри што ќе бидат способни за остварување на доверените им задачи.

2. Од начелата на кадровската политика прокламирани во Уставот на СФРЈ, како и од општите интенции и од духот на Уставот на СФРЈ произлегува дека во наредниот период е потребно начелото за ограничување на повторен избор и именување на сите функционери што ги избира и именува Сојузната скупштина, со можност за исклучителна примена на посебната постапка предвидена со Уставот на СФРЈ, да биде доследно применето во однос на сите функционери што ги избира и именува Сојузната скупштина.

3. Досегашните тенденции значителен број кадри по истекот на функцијата да останат на работа во федерацијата, иако делумо можат да бидат правдани со објективната состојба и можностите, укажуваат на потребата од остварување на порешавачки курс за поширока размена на кадрите помеѓу федерацијата и потесните општествено-политички заедници и работните организации, обезбедувајќи при тоа посестрана размена на кадрите во рамките на која ќе бидат создадени услови за верификација на нивните вистински способности.

Со цел за подоследна примена на прокламираните начела на кадровската политика, е потребно во органите на федерацијата да се оствари процес на нормално пензионирање на сите кои ги исполнуваат условите за старосна пензија. Натомашно задржување на кадрите кои ги исполнуваат условите за старосна пензија треба да се применува само по исклучок. При тоа е потребно да се осигури тоа да биде резултат на оцена за општествената потреба и оправданост на натомашното нивно ангажирање на редовните должности во органите на федерацијата. Изнаоѓањето на реална мера во поглед на подоследното остварување на процесот на пензионирање на кадрите по исполнувањето на условите за старосна пензија ќе претставува значаен придонес за поефикасно кадровско оспособување на органите на федерацијата за извршување на нивните задачи.

Иако во изминатиот период се вложувани значителни напори за разработка на системот за утврдување на надоместокот на личните доходи на кадрите на јавни функции во органите на федерацијата, е потребно, поаѓајќи од степенот на одговорноста на носителите на одделни јавни функции и од остварените резултати во работата, да се пријде кон натомашно усовршување на тој систем. Во извршувањето на оваа задача е неопходно посебно да се разгледа постојната практика на „носење на личниот доход“.

4. Наспоредно со остварувањето на обврските на социјалистичките републики и покраини во преземање на кадрите по истекот на функцијата во федерацијата, е неопходно, со цел за овозможување на подоследна примена на начелото за рамноправна застапеност на кадрите од сите социјалистички републики и покраини на јавните функции во федерацијата како и на начелото за ограничу-

вање на повторен избор и именување односно реизборност на функционерите на јавни функции во федерацијата, да се пријде кон поефикасно решавање на материјалните и другите прашања што претставуваат услов за реализација на прифатената кадровска политика.

V

При утврдувањето на подолгорочната кадровска политика во сојузната управа особено треба да се има предвид следното:

1. Сојузната управа треба да биде организирана во согласност со улогата на федерацијата во одделни области на општествените дејности. Остварувањето на оваа задача бара при ревизијата на сојузните закони да се обезбеди усогласување на нејзиниот делокруг и организација согласно со улогата на федерацијата во одделни области на дејности.

2. Сојузната управа постојано треба да се обновува со способни кадри од работните организации, од стручните и научните институции и од органите на општествено-политичките заедници, како и со планско прифаќање на кадрите по завршеното школување. Посебно е потребно да се изгради систем на постојано стручно усовршување во текот на работата, за кадрите на сојузната управа постојано да можат да бидат во курсот на суштината на општествените промени и современите научни и стручни достигнувања.

Во натомашното изградување на квалификационата структура особено треба да се има предвид дека современиот развој бара и нови профили на кадри што треба да работат во сојузната управа.

3. Со цел за остварување на поставените барања во поглед на оспособување на сојузната управа за извршување на нејзините задачи, при што е неопходно да биде обезбедена и ангажираност на социјалистичките републики и покраини, е потребно да се пријде и кон усовршување и усогласување на законските одредби за самоуправањето во сојузната управа со специфичностите на нејзината улога и задачи.

4. Неопходно е понатаму да се развива институцијата на конкурс при приемот на нови кадри и тоа на начин кој обезбедува избор на кадри за сојузните органи од сите социјалистички републики и покраини, применувајќи при тоа поорганизирано ангажирање на социјалистичките републики и покраини во изборот на висококвалификувани кадри.

VI

Остварувањето на кадровската политика во органите на федерацијата врз погоре изменените основи бара натомашно усовршување на методите за договарање помеѓу надлежните тела на федерацијата и социјалистичките републики и покраини. Нивната заедничка одговорност за водење на кадровската политика во органите на федерацијата наедно претпоставува изградување и конкретизирање на механизмот со кој ќе се осигури развивање на самоуправни-демократските форми за усогласување и договорно решавање заради обезбедување на директно влијание на интересите на работните луѓе и нивните работни заедници, како и на општините, на социјалистичките републики и покраини во подготвувањето на предлози за избор на функционери во органите на федерацијата.

При тоа е неопходно да се обезбеди особено следното:

1. Социјалистичките републики и покраини треба да бидат на време запознаени со функциите за кои се потребни нови кадри во органите на федерацијата, за на тој начин со широко консултирање на сите заинтересирани фактори во републиката и покраината да можат да дојдат до поголем број можни кандидати за одредени функции.

Влијанието на социјалистичките републики и покраини врз изборот на кандидатите за соодветни функции во органите на федерацијата е неопходно

да биде обезбедено не само во процесот на подготвоците, туку и при конечното утврдување на предлозите.

Ефикасното ангажирање на социјалистичките републики и покраини во водењето на кадровската политика во органите на федерацијата истовремено бара, заради отстранување на појавите на субјективизам во подготвување на предлози, да се пријде кон утврдување на критериуми за вршење на одделни функции во федерацијата. Утврдените критериуми ќе бидат задолжителни за сите предлагачи, а нивниот постоење ќе биде од значење за подобрувањето на квалитетот на работата и одговорноста на сите кадровски тела вклучени во процесот на подготвувањето на предлозите.

2. Заедничкиот интерес на социјалистичките републики и покраини и на федерацијата за избор на квалитетни кадри за јавни функции во органите на федерацијата претпоставува иницијатива на надлежните органи на федерацијата за подигање и решавање на одделни кадровски прашања, особено во однос на функционерите што ги именува Сојузната скупштина односно ги назначува Сојузниот извршен совет. Таква иницијатива е неопходно да биде подложена на нужни консултирања со сите социјалистички републики и покраини заради усогласување на нивните гледишта.

При изградувањето на предлозите ќе биде неопходно веќе во подготвителната постапка за избор на потенцијални кандидати за соодветни функции, водејќи сметка за примената на принципот за паритет односно за порамномерна застапеност и на другите елементи од значење за донесувањето на одлуките во дадениот момент, да се постигне договор со социјалистичките републики и покраини кои социјалистички републики и покраини ќе предлагаат кандидати за одделни функции во федерацијата.

3. Заедничката грижа и одговорност на социјалистичките републики и покраини во кадровското оспособување на органите на федерацијата е неопходно да биде изразена не само со нивната улога во изборот на кадрите за јавни функции во органите на федерацијата, туку и во нивната обврска во преземање на кадрите по престанување на функцијата во федерацијата.

VII

Сојузната скупштина смета дека за остварување на начелата и ставовите утврдени во оваа резолуција е неопходно да се презема следното:

1. Ставовите и насоките изразени во оваа резолуција треба да претставуваат основа за работата на органите на федерацијата и за нивните односи со социјалистичките републики и покраини и со другите заинтересирани општествени фактори.

2. Ефикасната примена на усвоените начела и ставови бара да се обезбеди усогласување на сојузните, републичките и покраинските прописи што се однесуваат на остварувањето на кадровската политика во органите на федерацијата.

Истовремено е неопходно со деловниците за работа на Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именување и на Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски прашања подетално да се разработи и конкретизира постапката и механизмот на соработката и на меѓусебните односи на заинтересираните кадровски тела во федерацијата и во социјалистичките републики и покраини, почнувајќи од поставувањето на барањата до утврдувањето на конечните предлози.

3. Се препорачува на републичките и покраинските собранија, заради натамошна демократизација на кадровската политика и обезбедување на што пошироко влијание на сите структури на општеството врз остварувањето на кадровската политика во органите на федерацијата, да ја утврдат постапка со која се обезбедуваат улогата и начинот на вклучувањето на заинтересираните општествени фактори во процесот на изборот и предлагањето на кандидати за функции во органите на федерацијата.

4. За да се оствари доследна примена на паритетна застапеност на социјалистичките републики и покраини во составот на соодветните функции во органите на федерацијата, е неопходно овој принцип да биде применет во наредните кадровски промени.

5. Успешното остварување на кадровската политика во органите на федерацијата, во согласност со принципите и ставовите утврдени во оваа резолуција, ја наметнува погребата социјалистичките републики и покраини со свои прописи да го регулираат преземањето на кадрите по нивното разрешување во органите на федерацијата, како и нивниот статус до преминувањето на нова должност.

Заради создавање на поповолни услови во остварувањето на обврските на социјалистичките републики и покраини во поглед на преземањето на кадрите по истекот на функцијата во органите на федерацијата, е неопходно со измени на соодветните сојузни прописи да се овозможи рокот за преземање на кадрите што ги разрешува Сојузниот извршен совет, односно претседателството и претседателот на Сојузната скупштина да се продолжи од шест месеци на една година.

6. Сојузниот извршен совет, во соработка со другите тела на Сојузната скупштина, ќе разработи, договорно со соодветните тела на социјалистичките републики и покраини, предлози-мерки за поефикасно решавање на материјалните и други прашања што претставуваат услов за поцелосна реализација на начелата и ставовите прифатени во оваа резолуција.

7. Сојузната скупштина посебно се обврзува до собранијата на општествено-политичките заедници, до Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и до други општествено-политички организации како и до работните организации и асоцијации на здружениот труд со своето активно ангажирање да придонесат за примена на начелата и ставовите утврдени во оваа резолуција.

Сојузна скупштина

АС бр. 273

19 ноември 1970 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

605.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на сто-

ки во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70, 14/70, 21/70, 33/70, 36/70 и 47/70), во точката 2 по редниот број 23s се додава нов реден број 23и, кој гласи:

„23и 321-40-30 Камен јаглен друг 27.01/1g 50.000 тона“.

2. Во точката 5 став 2 по зборовите: „лој суров“ се додаваат зборовите: „и камен јаглен друг“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето ов „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 132

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

606.

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70) и членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70), по точката 20 се додава нова точка 20а, која гласи:

„20а. На работната организација на која во смисла на оваа одлука со решението од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ѝ е утврдена глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1971 година, средствата на глобалната девизна квота определени за користење во I тримесечје на 1971 година се намалуваат за 15%.“

Намалениот износ на средствата на глобалната девизна квота од ставот 1 на оваа точка може да се користи за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во III и IV тримесечје на 1971 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Р. п. бр. 172

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

607.

Врз основа на членот 25 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1971 ГОДИНА

1. Во Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70), по точката 21 се додава нова точка 21а, која гласи:

„21а. На работната организација на која во смисла на оваа одлука со решение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ѝ е утврден односот на увозот спрема извозот за 1971 година ѝ се намалува во I тримесечје на 1971 година за 15% правото на користење на средствата според тоа решение.“

Намалениот износ на средствата од ставот 1 на оваа точка може да се користи за плаќање на увозот во III и IV тримесечје на 1971 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 173

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

608.

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ

1. Во Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 13/68 и 18/69), точката 5 се менува и гласи:

„5. Неангажираниот дел на девизите од точката 1 на оваа одлука овластената банка е должна да го депонира со интерес, кај Народната банка на Југославија на посебна сметка.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 174

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

609.

Врз основа на членот 54 ст. 1 и 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОРАБОТКА ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за постапката за склучување спогодби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 11/69 и 28/70), во точката 12 се брише ставот 3.

2. Во Одлуката за измена на Одлуката за постапката за склучување спогодби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/70), во точката 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбите на склучените спогодби што се однесуваат на усогласување на домашното производство односно потрошувачка со увозот на односните стоки, а кои во смисла на ставот 1 од оваа точка не ќе бидат усогласени до 31 декември 1970 година, не можат да се применуваат.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 179

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

610.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70 и 47/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА

1. Се утврдува стоквениот контингент од 500.000 тона за увоз на пченица.

Носител на стоквениот контингент од ставот 1 на оваа точка е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе ги утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, износот и видот на девизите, а по потреба, и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите за увоз на пченицата според оваа одлука.

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, во рамките на износот и видот на девизите утврдени во смисла на точката 2 од оваа одлука, по правило, ќе изврши избор на најповолен

увозник на пченица врз основа на одржано ја надавање, односно врз основа на претходно извршено собирање на понуди од најмалку 3 понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увозот на пченицата од стоквениот контингент.

4. Увозот на пченицата во границите на контингентот од оваа одлука може да се врши до 30 јуни 1971 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 183

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

611.

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Од средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на вино и на други преработки од грозје и вино, како и на други алкохолни пијачки, ќе се употребат 4.281.000 динари за унапредување на извозот на вино и на други преработки од грозје и вино. Овие средства му се доделуваат на Фондот за унапредување на производството и извозот на вино и на други преработки од грозје и вино (во понатамошниот текст: Фондот за вино).

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат за остварување на програмата на извозот на вино и на преработки од грозје и вино, а ќе му се стават на располагање на Фондот за вино по истекот на секое тримесечје, сразмерно со остварувањето на таа програма.

3. Остварувањето на програмата на извозот на вино и на преработки од грозје и вино го следи Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и врз основа на утврдената состојба ѝ дава налог на Народната банка на Југославија за исплата на средствата на Фондот за вино според точката 2 на оваа одлука.

4. Работните организации — членки на Фондот за вино можат да ги користат средствата од точката 1 на оваа одлука според одредбите од Правилникот за организацијата и работата на Фондот за унапредување на производството и извозот на вино и на други преработки од грозје и вино.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 180

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичич, с. р.

612.

Врз основа на членот 5, во врска со членот 15 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69, 15/70 и 22/70), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Програмата на употребата на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за геолошко-рударски истражувачки работи, која е составен дел на Одлуката за Програмата на употребата на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за геолошко-рударски истражувачки работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69), во ставот 3 износот: „48,562.000“ се заменува со износот: „49,140.000“, процентот: „51,5%“ се заменува со процентот: „50,9%“, износот: „23,562.000“ се заменува со износот: „24,140.000“ и процентот: „48,5%“ се заменува со процентот: „49,1%“.

Во ставот 4, во табелата се вршат следните измени:

1) во точката 1 — Геолошки карти, износот: „7.094“ се заменува со износот: „7.272“, а износот: „3.547“ се заменува на двете места со износот: „3.636“;

2) во точката 4 — Регионален геофизички премеј, износот: „5.880“ се заменува со износот: „6.678,80“, а износот: „2.940“ се заменува на двете места со износот: „3.338,90“;

3) во точката 6 — Печатење на карти, изработка и печатење на упатства, изработка на студии и анализи, износот: „1.438“ се заменува на двете места со износот: „860,80“;

4) во точката 7 — Средства на резервата, износот: „500“ се заменува со износот: „678,80“, а износот: „250“ се заменува на двете места со износот: „339,30“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 181

20 ноември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

613.

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 став 1 точ. 2 и 6 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „WELT AM SONNTAG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Welt am Sonntag“, бр. 47 од 22 ноември 1970 година, кој излегува во Сојузна Република Германија.

Бр. 650-4-1/8

24 ноември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стајачиќ, с. р.

614.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70 и 40/70), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТИТАНДИОКСИД

1. Во Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на титандиоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70), во точката 1 се вршат следните дополнения:

1) пред тарифниот број 84.14/4в се додаваат шест нови тарифни броеви, кои гласат:

„84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Мембрански пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титандиоксид во сулфурната киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титандиоксид во сулфурната киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титандиоксид во сулфурната киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Вакуумски пумпи за филтери и евапоратори за концентрација на раствор на титанилсулфат, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.11/2	Компресори Ех. — Специјални ротациони компресори со сув од, за добивање кондициониран воздух — без маслени честици — Специјални клипни компресори со сув од, за добивање кондициониран воздух — без маслени честици	12 12
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори од специјална изработка за агресивни хемиски материи, приспособени кон условите на работата во процесот на производството на титандиоксид	12“;
„84.18/2а-1	Центрифуги за течности — индустриски Ех. Центрифуги за издвојување на феросулфат од матична луга на титанилсулфат	нов 12“;

3) во тарифниот број 84.18/25 во четвртата алинеја по зборовите: „неутрализација“ се додаваат зборовите: „и филтрирање“, а по четвртата алинеја се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

- „— Уреди за издвојување на илменитен прав 12
- Уреди за издвојување прав на титандиоксид 12
- Уреди за филтрирање — проточни спирални филтери за филтрирање на разни хемиски реагенси (алкалии и соли) 12
- Електростатички филтери за издвојување на титандиоксид од гасови на ротациона печка 12“;

4) по тарифниот број 84.19/8 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

- „84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола во производството
Ех.
Автоматски ваги за мерење и дозирање на сировини, хемикалии и титандиоксид, со електростатичка и електронска регулација 12
- 84.22/3а Кранови до 50 тона носивост
Ех.
Специјални кранови, носивост до 25 тона, за опслужување на уредите за издвојување и пречистување на титанхидроксид од исталоженниот хидролизат 12“;

5) во тарифниот број 84.59/2к по петтата алинеја се додава една нова алинеја, која гласи:

- „— Уреди за издвојување на влага од компримиран воздух 12“;

6) По тарифниот број 84.59/2к се додаваат три нови тарифни броја, кои гласат:

- „85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати
Ех.
Командни и разводни уреди за управување со уредите во производството на титандиоксид 12
- 90.24 Инструменти и апарати за мерење, за контрола и за автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот или др.
Ех.
Инструменти за мерење на протокот, на притисокот, на температурата, на густината и на нивото на течноста, неелектрични — пневматски 12
- 90.28 Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, за проветрување, за анализа и за автоматска контрола
Ех.
Уреди за мерење, за проветрување, за анализа, за автоматска контрола и за регулација на производството на титандиоксид 12“;

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-14133/1

16 ноември 1970 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Јанко Смоле, с. р.

615.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70 и 40/70), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИСТИРОЛ

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полистирол, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На и м е н у в а њ е	Царинска стопа
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Ротациони ползни пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материи	12
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материи	12
84.10/4	Млазни пумпи Ех. Млазни пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материи	12
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Сушилници за сушење на полимеризати во лебдечки слој	12
84.18/2a-л	Индустриски центрифуги Ех. Центрифуги за одвојување на полимеризат од полимеризациона суспензија	12
84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Филтери за филтрирање на течности во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материи	12
84.19/3	Машини за дозирање и пакување Ех. Автоматски машини за дозирање и пакување на гранули од полистирол	12

1	2	3
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Електронски ваги за автоматско дозирање на суров полимеризат за импрегнирање	12
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Уреди за пневматски транспорт на полимеризат	12
	— Вибрациони додавачи	12
84.59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Реактори за полимеризација на стирол	12
	— Уреди за мешање на полимеризат во таложник	12
	— Уреди за мешање на полимеризат при миене	12
	— Уреди за мешање на компоненти за полимеризација на стирол	12
	— Уреди за гранулометриско сортирање на полимеризат со просевање	12
	— Ультрагранулатори за ситнење на синтетички каучук	12
	— Уреди за брзоротирачко мешање на полимеризатот со разни додатоци (бои, пигменти, полнила и др.)	12
	— Линии за добивање гранули на полистирол од полимеризат	12
84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски вентили за регулација на процесот на производството на полистирол	12
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течността, неелектрични — пневматски	12
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за производство на полистирол	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-13761/1

6 ноември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

616.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70 и 40/70), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиамидни влакна, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На и м е н у в а њ е	Царинска стопа
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Запчести пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	12
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Пумпи за транспорт на истопен капролактан, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	12
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	12
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Пумпи за создавање на висок вакуум	12
84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори за напојување со воздух на мерно-регулационите уреди	12
84.11/5	Други пумпи, компресори и сл. Ех. — Ејектори — уреди за добивање на вакуум — Дувалки за пневматски транспорт на гранули на полимеризати во струјата на азотот	12
84.12/2 и 3	Уреди за климатизација Ех. Уреди за климатизација на просториите во производството на полиамидни влакна	12
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Уреди за топење на капролактан и полимери — Уреди со двојни сидови за мешање на истопен капролактан со стабилизатор — Резервоари со двојно дно за капролактан, со уреди за дозирање на азот	12

1	2	3	1	2	3
	— Резервоари со двојно дно, со уреди за хомогенизација (мешање) на титандиоксид, карбон и вода	12	84.56/7	Други машини за сортирање, за просевање, за сепарација, за перење, за кршење и сл. Ех.	
	— Уреди — екстрактори за издвојување на олигомер и лактам од полимеризати	12		— Дробилки за дробење на капролактам	12
	— Високовакуумски ротирачки сушилници за сушење на гранулат на полимеризати	12		— Уреди за мелење на титандиоксид во суспензија (колондни мелници)	12
	— Уреди за дестилација на олигомер и лактам од полимеризати во вакуум	12	84.59/2к	Други машини и механички справи Ех.	
	— Уреди за мешање на истопина на полимери	12		— Цевни реактори за поликондензација на капролактам	12
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех.			— Уреди за добивање и пречистување на азот за транспортирање на капролактам и на гранули на полимеризати и за спречување на нивната оксидација	12
	Филтери за пречистување на истопен капролактам и азот	12	84.61/1	Автоматски вентили Ех.	
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, за манипулација, за натовар или истовар и др. Ех.			Автоматски пневматски вентили од специјална изработка за агресивни хемиски материи, за регулирање на протокот на истопен капролактам	12
	Цевни вибрациони транспортери за транспорт на гранули во заштитен гас	12	85.01/16-2	Статистички претвораачи — конвертори Ех.	
84.36/1	Машини за предење од маса (истиснување) на вештачки и синтетички текстилни влакна Ех.			Импулсни претвораачи на електрична струја за машини за мотање на полиамидни влакна	12
	Машини за истиснување на филamenti (бескрајни полиамидни влакна) од полимеризати	12	85.02/4	Електромагнетски квачила и куплунзи Ех.	
84.36/2в	Машини за подготвување на синтетички и вештачки влакна Ех.			Електромагнетски квачила и куплунзи на машини за: истиснување на филamenti од полимеризати, мотање и премотување на полиамидни влакна, дублирање и кончење на полиамидни влакна и текстурирање на полиамидни влакна	12
	Машини за подготвување на полиамидни влакна	12	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех.	
84.36/7в	Машини за дублирање и кончење на предиво од вештачки и синтетички влакна Ех.			— Командни, разводни и сигнални уреди за управување со уреди во процесот на производството на полиамидни влакна	12
	Машини за дублирање и кончење на полиамидни влакна	12		— Командни, разводни и сигнални уреди за управување со клима-уреди во процесот на производството на полиамидни влакна	12
84.36/8в	Машини за мотање и премотување на предиво од вештачки и синтетички влакна Ех.		90.24	Инструменти и апарати за мерење, за контрола и за автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот и др. Ех.	
	Машини за мотање и премотување на полиамидни влакна	12		Инструменти за мерење на протокот, на притисокот, на температурата, на густината и на нивото на течноста, неелектрични — пневматски	12
84.36/9	Други машини за предење од маса Ех.			— Машини за сечење на монофилamenti	12
	— Машини за текстурирање на полиамидни влакна	12		— Машини за текстурирање на полиамидни влакна	12
84.38/2д	Други делови и прибор за машини и апарати Ех.		90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, за проверување, за анализа и за автоматска контрола Ех.	
	Млазници-дизни за истиснување на полиамидни влакна	12			
84.40/1д	Машини за белење и бојосување на предиво Ех.				
	Машини за бојосување на полиамидни влакна	12			

1	2	3
	Уреди за мерење, за проверување, за анализа, за автоматска контрола и за регулација на производството на полиамидни влакна	12
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
Бр. 3-14165/1		
16 ноември 1970 година		
Белград		

Сојузен секретар за
финансии,

Јанко Смоле, с. р.

617.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70 и 40/70), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на сулфурна киселина, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на разблажена сулфуреста и сулфурна киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за извлекување сулфурдиоксид од кули за перење и сушење на сулфурдиоксид	12
84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Електростатички филтери за филтрирање сулфурдиоксид, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	12
84.61/1 и 2	Вентили Ех.	

1	2	3
85.19/5	Киселоотпорни вентили, за процесот на производството на сулфурна киселина Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со уредите во производството на сулфурна киселина	12
90.24	Инструменти и апарати за мерење, за контрола и за автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, на притисокот, на температурата, на густината и на нивото на течноста, неелектрични — пневматски	12
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, за проверување, за анализа и за автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, за проверување, за анализа, за автоматска контрола и за регулација на производството на сулфурна киселина	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-14164/1

16 ноември 1970 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,

Јанко Смоле, с. р.

618.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70 и 40/70), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема за потребите на здравството, наместо царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	На именување	Царинска стопа
1	2	3
84.19/3	Машини за перење, чистење и сушење шишиња Ех. Апарати за перење на трансфузиони шишиња	Сл.

1	2	3	1	2	3
90.11/3	Друго Ех. Бинокларен микроскоп	Сл.		фотометри, вклучувајќи ги и експозиметрите, колориметрите); микротомии Ех. — Аструп апарат — за оцена на ацидобазалната состојба на крвта преку респираторни гасови	Сл.
90.17	Медицински, забарски, хируршки и ветеринарни инструменти и апарати (вклучувајќи ги и електро-медицинските апарати и апаратите за испитување на видот) Ех. Офталмометар и крајсполариметар	Сл.		— Капнограф — апарат за мерење на притисокот на јаглендиоксидот во белодробните алвеоли и определување на градијантот на притисокот на јаглендиоксидот во крвта	Сл.
90.17/1	Електро-медицински апарати Ех. — Omniaascriptor-пишувач — апарат за регистрирање на резултати — Аероцете — апарат за распрснување на лекови за инхалациони тестови и за лекување по пат на аеросол — Спирограф — апарат за регистрирање на здивни волумени во мала спирометрија — Помошна операциозна ламба — Апарат за оживување на новороденчиња — „Спалт“ — ламба за офталмолошка дијагностика — Вештачки дијализатор на крв — терапевски апарат за отстранување на штетните состојки во крвта од организмот (замена на природната функција на бубрежите)	Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.		— Ентограф со големо спирометриско своно (100 лит.) за мерење на остатокот на воздух во белите дробови и распределба на гасови — Апарат за определување на степенот на киселоста на крвта, на степенот на концентрацијата на O ₂ , CO ₂ , како и на бикарбонатите односно на алкалната резерва со користење на микромостри на крв	Сл. Сл.
			90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Пулмотест со пулмоанализатор за мерење на здивните волумени и капацитети — Оксиметар — апарат за директно мерење на заситеноста на крвта со кислород — PH, PCO ₂ -метар — апарат за мерење на притисокот на јаглендиоксидот, на кислородот во крвта и мерење на киселоста на крвта	Сл. Сл. Сл.
90.17/2	Друго Ех. — Бронхоскоп според Fourestier со индиректна оптика — Апарат за продувување на туби	Сл. Сл.			
90.18	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија или слични; апарати за дишење (вклучувајќи ги и гас-маските и слични апарати). Ех. Уреди за итно оживување	Сл.			
90.18/1	Апарати за спасување во ров Ех. Експирограф	Сл.			
90.20/1	Рендген-апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење Ех. — Уреди врз база на радиоизотопи, за откривање на заболување на внатрешни органи — Тераписки апарат за лекување на малигни тумори — со зрачење — Рендген-статив за снимање на череп во неврорадиологијата	Сл. Сл. Сл.			
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (како полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гасови); инструменти и апарати за мерење и проверување на вискозитетот, порозноста, ширењето, површинскиот напон и сл. (како вискозиметри, порозиметри, дилатометри); инструменти и апарати за мерење и проверување на количините на топлина; светлина или звук (како	Сл.			

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-7557/2
29 јули 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

619.

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56/69), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот совет за здравство и социјална политика издава

**НАРЕДБА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

1. Личната инвалидна што на корисниците на таа инвалидна им припаѓала на 31 октомври 1970 година се зголемува за 5%, со тоа што ова зголемување да се исплатува на корисниците почнувајќи од 1 јануари 1970 година.
2. Додатокот за неа и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и семејниот додаток што на кори-

сниците на тие додатоци им припаѓале на 31 октомври 1970 година се зголемуваат за 5%, со тоа што ова зголемување да се исплатува на корисниците почнувајќи од 1 јануари 1970 година.

3. Зголемувањето на личната инвалидна од точката 1 на оваа наредба и зголемувањето на додатоците од точката 2 на оваа наредба се земаат предвид при утврдувањето на износот на личната инвалидна и на износот на додатоците во 1971 година во врска со нивното усогласување со просечните животни трошоци настанати во 1970 година во однос на 1969 година.

4. Со оваа наредба се заменува Наредбата за зголемување на додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и семејниот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70).

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2299/1
24 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

620.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69, 27/68 и 30/69), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 52/69, 55/69, 56/69, 11/70, 12/70, 15/70, 20/70, 27/70, 35/70, 43/70, 46/70 и 49/70), во точката 1 одредбата под 105 се брише

Одредбите под 48, 90, 111 и 112 се менуваат и гласат:

„48) 055-54-40 Домати конзервирани (сок и пире) 20.02/2
во износ од 1,80 динари за 1 килограм бруто-тежина (вклучувајќи ја и неодоивата амбалажа).

Оваа одредба не се однесува, па и определена посебна давачка од 1,80 динари за 1 килограм нема да се применува на домати конзервирани без оцет или со оцетна киселина, или подготвени за јадење во вода, цели или сечени во парчиња, како и на сок од домати чија сува содржина на екстрактот не преминува 7%;

90) 055-52-90 Зеленчук подготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина — друго — грашок 20.02/5

во износ од 1,00 динар за 1 килограм бруто-тежина (вклучувајќи ја и неодоивата амбалажа);

111) 055-51-10 Краставици, кисели 20.01/2

во износ од 0,70 динари за 1 килограм бруто-тежина (вклучувајќи ја и неодоивата амбалажа);

112) 055-52-90 Зеленчук подготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина — друго — боранија 20.02/5

во износ од 0,30 динари за 1 килограм бруто-тежина (вклучувајќи ја и неодоивата амбалажа);

Во одредбата под 113 на крајот точката е заменета со точка и записка и по тоа се додава нова одредба, која гласи:

„114) 001-40-10 Кокоски 01.05/1в
во износ од 1,50 динари за 1 килограм жива мера.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 17-751/1

18 ноември 1970 година

Белград

Заменик директор
на Сојузниот завод за цени,
Александар Шкрабан, с. р.

621.

Врз основа на членот 14 став 6 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 47/66 и 55/68), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМENO ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ДЕКЕМВРИ 1970 И ЈАНУАРИ 1971 ГОДИНА

1. Деловните банки се должни во декември 1970 и јануари 1971 година да го ограничат порастот на краткорочните кредити, подразбирајќи го тука и преносот во инвестициските извори на средствата, така што до крајот на декември 1970 година зголемувањето на тие кредити да не биде поголемо од 1,5%, а до крајот на јануари 1971 година не поголемо од 1% — во однос на нивната состојба на 31 октомври 1970 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 76

26 ноември 1970 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

д-р Иво Перичиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 14 СТАВ 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЕЛЕКТРА“ ОД ЗАДАР ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ

I. Уставниот суд на Југославија, по повод предлогот на Окружниот суд во Задар Су бр. 315/70-2 од 5 јуни 1970 година, поведе постапка за оценување на законитоста на членот 14 став 3 од Правилникот на Претпријатието „Електра“, Задар за распределба на станови донесен од страна на Републичкиот совет на тоа претпријатие на 27 октомври 1969 година.

Со наведената одредба од Правилникот е предвидено дека директорот на погонот е должен да поведе постапка поради потешка повреда на работната должност против оној работник кој и покрај дадената изјава не го преселил семејството во станот што му е даден на користење и станот не го користи за целите за кои го поднесол барањето за доделување на станот, туку односниот стан го користи за стопанисување или нерационално го искористува.

Подносителот на предлогот смета дека наведената одредба на Правилникот не е во согласност со Законот за станбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66 — пречистен текст) зашто според членот 27 од Законот носителот на станарското право може дел од својот стан да даде на користење на друго лице како потстанар. Со законот наедно и регулирано и прашањето во врска со нерационалното искористување на станот и е определен органот кој го утврдува постоењето на вишокот на станбен простор, а работната организација не е овластена да ги менува тие одредби.

Претпријатието „Електра“ — Задар истакнува дека, врз основа на членот 36 став 1 од Законот за станбените односи, е овластена да ги утврдува самостојно начинот, условите и редот на првенство за давање станови на користење и дека во рамките на тоа самоуправно право може да предвиди, покрај другото, и такви услови кои ќе овозможат на најдобар начин да се задоволат потребите на работниците за стан и да се отстранат евентуалните појави на злоупотреба во поглед на користењето на станот. Станот на работникот би му се доделувал исклучително за задоволување на станбените потреби на неговото семејно домаќинство.

II. Со членот 36 став 1 од Законот за станбените односи му е дадено овластување на работничкиот совет или на друг највисок орган на управувањето да донесе правилник за начинот, за условите и за редот на првенство според кој ќе се даваат становите на користење. Иако со тој закон не се определени посебни критериуми кои би биле заеднички и задолжителни за сите работни и други организации, при пропишувањето на условите под кои ќе се даваат становите на користење мора да се почитува принципот за согласноста на општите акти со законот.

Пропишувајќи дека работникот прави потешка повреда на работната должност со тоа што, спротивно на дадената изјава, во станот не ќе го усели своето семејство, а дел од својот стан користи за стопанисување, Претпријатието „Електра“ ги повредило одредбите на Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70 — пречистен текст).

Според членот 89 од Основниот закон за работните односи, работната заедница има право и должност да ги предвиди формите на повредите на работните односи и санкциите за тие повреди. Но таквото овластување работната заедница може да го користи само доколку е тоа потребно за да го обезбеди остварувањето на работните и деловните задачи и остварувањето на правата на работниците по основот на работата. Затоа секое постапување на работникот не може да претставува основ за дисциплинска одговорност, туку само ако постои непо-

средна причинска врска помеѓу однесувањето на работникот и можностите за остварување на работните и деловните задачи на работната организација.

Помеѓу користењето на стан „спротивно на дадената изјава“ и однесувањето на работникот при работата и во врска со работата (работни должности), за кои работникот обично се зема на одговорност, не постои конкретна причинска врска. Во овој случај работникот постапува надвор од рамките на своите работни должности, па не може да се смета дека се исполнети условите за поведување постапка поради повреда на работната должност.

III. Работната заедница, остварувајќи го своето самоуправно право преку донесувањето на правилник во смисла на овластувањето од членот 36 став 1 од Законот за станбените односи, има право да предвиди и такви услови со кои ќе ги спречува злоупотребите во врска со користењето на станот кој на работникот му е даден на употреба од страна на работната организација по основот на работниот однос. Но тоа не може да го прави на тој начин на кој Претпријатието „Електра“ го провишало во членот 14 став 3 од наведениот правилник, зашто правното средство предвидено за определени цели не може да го користи и за постигање на други цели за кои можат да се утврдуваат други средства. Со злоупотреба на правните средства не можат да се постигаат инаку оправданите цели.

IV. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

одлучи

1. Се утврдува дека работната организација, со определувањето на мерилата и основите за давање станови на користење, нема право да предвиди дисциплинска одговорност по основ на работниот однос како санкција за евентуални злоупотреби во однос на добивањето на станарското право.

2. Се поништува членот 14 став 3 од Правилникот на Претпријатието „Електра“ од Задар за распределба на станови од 23 октомври 1966 година.

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и на огласната табла на Претпријатието „Електра“ од Задар на која се објавуваат општите акти донесени од страна на тоа претпријатие.

V. Уставниот суд на Југославија, врз основа на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маглајлиќ, д-р Асен Групче, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунарик, Јоже Земљак и д-р Александар Фира.

У бр. 299
22 септември 1970 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадиските постари водници I класа: Бешировиќ Абуџа Бајро, Дужковиќ Рада Владислав, Ђокиќ Љубомира Димитрије, Матиќ Тихомира Радивоје, Пантелиќ Милана Витомир, Пејиќ Петра Јован, Раониќ Милована Вучко, Стевановиќ Крсте Гајо, Сунац Николе Винко; Сесивар Расима Ахмет, Трајковиќ Ставре Војислав, Војновиќ Тодора Спасоје;

инженериските постари водници I класа: Црногорац Крсте Момчило, Лончариќ Ивана Изидор, Луќиќ Петра Обрад, Томчевски Стојана Цветан;

техничките постари водници I класа: Булумовски Јордана Методије, Глиповиќ Михаила Драгош, Јовановиќ Ђура Вељко, Лалиќ Миле Иван, Морача Пере Мирко, Новаковиќ Миливоја Драгослав, Паниќ Михаила Радоје, Павловиќ Милосава Радомир, Вучкобрат Андрије Душан;

артилериските постари водници I класа: Делковски Стојана Петар, Ђурђиќ Радосава Божидар, Гаровиќ Средка Илија, Јуриќаќ Петра Вељко, Карабаиќ Винка Душан, Катачиќ Шиме Никола, Клариќ Винка Јосип, Костиќ Живојина Драгослав, Марјановиќ Сава Миломир, Младеновиќ Војислава Младен, Стојковиќ Михаила Светислав, Шицар Михајла Драган;

интендантските постари водници I класа: Ивановиќ Рајка Иван, Јанковиќ Јанка Јован, Мавиќ Илије Срђо, Милошевиќ Тодора Мићо, Радосављевиќ Милана Славољуб, Радосављевиќ Предислава Владо, Савиќ Милана Јован, Вармаз Махмуда Шериф, Вучковиќ Стојана Мирко;

поморските постари водници I класа: Ивановиќ Николе Живојин и Штефовиќ Томе Владимир;

постариот водник I класа на оклопни единици: Јаковљевиќ Властимира Војин;

постариот водник I класа на сообраќајна служба: Митровиќ Витомира Милоиќ;

постарите водници I класа на финансиска служба: Петковиќ Миле Мића, Рајчиќ Мија Мате, Зелковиќ Јована Момчило;

пешадиските постари водници: Анѓелковиќ Милана Богољуб, Аврам Петка Томислав, Цветковиќ Стратимира Славољуб, Цавриќ Јанићија Леко, Јешиќ Јована Драгомир, Јовановиќ Спасоја Берислав, Каличанин Хранислава Петар, Љубенов Тодора Иван, Михајловиќ Косте Петар, Младиновиќ Витора Видосав, Никочевиќ Семс Редо, Станчевиќ Николе Стеван, Вићентијевиќ Милорада Радивоје;

техничките постари водници: Дедиќ Антона Владо, Јоксимовиќ Перке Петар, Стојановиќ Будимира Цвијо;

постарите водници за врска: Дрезгиќ Младена Милисав, Цодиќ Живојина Милош, Рајковиќ Раде Цветко;

артилериските постари водници: Грбиќ Јове Бранко, Јовановиќ Миладина Љубомир, Крстиќ Бошка Добривоје, Љујиќ Лазара Радоје, Мариќ Ђорѓа Момчило, Павловиќ Драгослава Петар, Радујко Миле Мирко, Самарџиќ Лазара Рајко, Вукелиќ Милана Душан;

постарите водници на оклопни единици: Игњатовиќ Радослава Тихомир, Неговановиќ Милана Миливој, Петровиќ Драгутина Мирослав, Трајковски Димова Трајко, Врачар Буда Стево, Вршчај Матије Иван;

интендантските постари водници: Коржинек Ивана Томислав, Кувелиќ Живка Радивоје, Мариќ Илије Томислав;

инженериските постари водници: Милиќ Уроша Никола, Пауновиќ Милана Љубинко, Павловиќ Слободана Димитрије, Потешин Здравка Ђорђе, Вишекруна Тривуна Љубомир;

постарите водници на административна служба: Милошевиќ Владимира Југослав, Петковиќ Милорада Андрија, Поповиќ Спасе Томислав;

инженериските водници I класа: Јушковиќ Вељка Бранислав и Момчиловиќ Миле Раде;

морнаричкотехничкиот водник I класа: Садагиќ Сејде Авдо;

водник I класа на оклопни единици: Врањеш Боже Миле;

воениот службеник IV класа на финансиска служба: Миленковиќ Стојадина Бора;

воениот службеник IV класа на административна служба: Ракиќ Стевана Стеван;

воениот службеник V класа на музичка служба: Роде Алојза Марјан;

воените службеници VI класа на административна служба: Ђурђевиќ Светислава Михаило и Фабишиќ-Дракулиќ Катинка;

воениот службеник VI класа на музичка служба: Мартиновиќ Стеве Машан;

воените службеници VII класа на административна служба: Кужет Ђуре Драгиња и Рајковиќ Станимира Катинка;

воените службеници VIII класа на административна служба: Андровиќ Луке Милорад и Беречиќ Шиме Мирко;

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковникот на оклопни единици: Димитиќ Тодора Вељко;

полковникот за врска: Драгиќ Милоша Душан;

артилерискиот полковник: Хаџовиќ Ибре Даут;

пешадиските потполковници: Иванчевиќ Станка Душан, Јаќин Јакова Радо, Кљајиќ Симе Јован, Комарина Милића Милош, Вучетиќ Стевана Петар, Жижиќ Ивана Далибор;

инженериските полковници: Кретоношиќ Стевана Славко и Живковиќ Марка Душан;

полковниците на правна служба: Софронијевиќ Трујице Радош и Шестовиќ Владимир Блажо;

потполковникот на правна служба: Докниќ Петар Павле;

интендантскиот потполковник: Гајиќ Милана Мирослав;

потполковникот на градежна служба: Марковиќ Богдана Божидар;

пешадискиот потполковник: Рудовиќ Марка Милан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

санитетскиот полковник: Божовиќ Радомира Марко;

потполковниците на сообраќајна служба: Бенчиќ Антона Милан и Загорчиќ Саве Божидар;

интендантските потполковници: Чучак Дане Богдан и Самарџиќ Јанка Марко;

пешадискиот потполковник: Ђуиќ Владимира Божо;

потполковниците на финансиска служба: Хаџахметовиќ Мухамеда Асим и Хити Франца Франц;

техничките потполковници: Митриќ Васе Божо и Увериќ Добривоја Милорад;

потполковникот на оклопни единици: Раос Стјепана Јозо;

потполковник за врска: Врањеш Мирка Глиго;

мајорите за врска: Банашевиќ Михајла Драгослав, Грубор Дане Јово Радовиќ Михајла Јово, Спасиќ Богдана Живомир, Вехабовиќ Мухарема Бећир; пешадиските мајори: Бекташ Нехе Славко, Бујас Јинарда Вице, Чурић Ристе Крсто, Гојковиќ Аћима Видо, Готовина Спасоја Ђорђе, Капамаџин Светислава Милан, Костовски Михајла Тихомир, Лазин Светислава Сениша, Миљевиќ Јове Обрад, Николиќ Николе Велимир, Обрадовиќ Душана Светомир, Росиќ, Војислава Живорад, Сирочиќ Мирка Ђур, Станкиќ Градимира Живорад, Звездиќ Владимира Илија;

мајорите на оклопни единици: Брачун Мирка Иван, Јеремиќ Радована Родољуб, Милиша Пашка Стипе, Ристиќ Богомира Драгослав, Слјепчевиќ Николе Младен, Стојићевиќ Илије Мирослав, Шпановиќ Јове Свето, Вуличевиќ Радосава Миломир;

техничките мајори: Цитковиќ Фрање Томислав, Косовац Манојла Вељко, Радаковиќ Бранка Чедомир, Водлан Јоже Франц;

мајорот на административна служба: Делибашиќ Петра Радивоје;

артилериските мајори: Димитријевиќ Душана Димитрије, Јовановиќ Станоја Милоје, Јововиќ Лазара Светислава, Мишовиќ Машана Гојко, Милановиќ Василија Димитрије, Милићевиќ Милана Добрибоје, Николиќ Владимира Предраг, Пајковиќ Марка Радисав, Ракиќ Животе Милутин, Стаменковиќ Митра Милош, Станиќ Јанка Живко;

санитетските мајори: Драгославиќ Блаже Видак, Мијиќ Ђорѓа Петар, Паљиќ Вељка Александар, Стаматовиќ Милана Љубиша;

инженерскиот мајор: Костадиновски Ристе Димче;

мајорот на финансиска служба: Николиќ Радована Радисав;

интендантските мајори: Јанковиќ Душана Радивоје, Стојковиќ Станка Владимир, Вукасовиќ Глише Илија;

мајорот на градежна служба: Радовановиќ Бојкина Драгиша;

артилериските капетани I класа: Анѓелиќ Јована Небојша, Древеншек Мартина Мартин, Јочиќ Стевана Петар, Красиќ Драгише Владета, Мијатов Ристе Љубомир, Мирјаниќ Драгољуба Драгомир, Мрвиќ Мира Војислав, Палачковиќ Николе Ратко, Поповиќ Мије Саво, Радоњиќ Блажа Иван, Стипанчевиќ Јосипа Стипан, Судимац Чедомира Славимир, Војноввиќ Илије Симо;

техничките капетани I класа: Ангеловски Спасе Трајан, Клаиќ Стјепана Иван, Луџајиќ Лазе Дане, Петровиќ Винка Звонко, Рабреновиќ Николе Родољуб, Ранковиќ Петронија Миливоје, Стојановиќ Благоја Драгољуб, Стојиљковиќ Милана Василије, Судимац Живка Драгоје;

пешадиските капетани I класа: Црмариќ Дује Јерко, Дивљак Богољуба Божидар, Хајдуковиќ Дане Славко, Мишиќ Васе Љубо, Михељ Алојза Ладислав, Миловиќ Шује Милош, Николиќ Милоша Остоја, Паниќ Витомира Јанко, Пејчиќ Миленка Ђоко, Рујевиќ Тривуна Стојан, Тончиќ Илије Обрад, Живановиќ Тодора Александар;

капетаните I класа за врска: Финдерле Антона Бранко, Кришиќ Стеве Славко, Марчиќ Живе Симо, Саксида Франца Франц;

капетаните I класа на финансиска служба: Ђопиќ Раде Андрија, Игњатов Алексе Бранислав, Стаменковиќ Љубомира Радован, Шкулиќ Мате Шиме;

морнаричкотехнички капетан I класа: Кајевиќ Владимира Жарко;

инженериските капетани I класа: Кнежевиќ Светислава Александар, Марушиќ Мате Мате, Николиќ Војмира Милијан, Томиќ Тихомира Богдан; интендантскиот капетан I класа: Маринковиќ Богољуба Србољуб;

капетанот I класа на административна служба: Марјановиќ Драгољуба Марко;

санитетските капетани I класа: Милосављевиќ Александра Живадин и Нешовиќ Марка Милојко;

капетаните I класа на оклопни единици: Мишиќ Јована Василије, Митар Николе Винко, Радовиќ Драгомира Живорад, Шегрт Луке Лука;

капетанот I класа на АВХ одбрана: Ратковиќ Петра Ђорђе;

капетанот I класа на правна служба: Томиќ Радована Добривоје;

пешадиските капетани: Андриќ Добросава Радослав, Павлов Живка Јован, Станковиќ Русима Илија, Вучиниќ Ристе Видак, Вуковиќ Владана Томислав;

артилериските капетани: Јовишевиќ Цвијана Маринко и Терзиќ Миодрага Тихомир;

инженерскиот капетан: Обрадовиќ Момчила Томаш;

техничкиот капетан: Шпарица Петра Шиме;

интендантскиот капетан: Томиќ Тихомира Љубодрог;

поручникот на АВХ одбрана: Чакар Илије Илија;

пешадиските поручници: Миладиновиќ Милана Михаило и Сувајац Луке Василије;

пешадискиот постар водник I класа: Ковачиќ Ристе Јован;

санитетскиот воен службеник III класа: Илинчиќ Михајла Бранко;

воен службеник VIII класа на финансиска служба: Милетиќ Владимира Душица;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

санитетскиот поручник: Шупут Дане Никола;

санитетскиот потпоручник: Татомировиќ Добросава Драгомир;

интендантските постари водници I класа: Арсиќ Арсенија Трипко, Јовановиќ Недељка Момир, Савиќ Симе Драгољуб, Шарац Максима Вукашин, Веселски Јордана Бошко, Вуловиќ Павла Милорад;

постариот водник I класа на финансиска служба: Ђубовиќ Александра Михаило;

постариот водник I класа за врска: Јовановиќ Живана Душан;

артилериските постари водници I класа: Кнежевиќ Душана Војислав, Матејиќ Анастаса Растимир, Милошевиќ Јована Славољуб;

техничките постари водници I класа: Настиќ Живка Радисав и Стевановиќ Милана Миодраг;

пешадиските постари водници I класа: Ристиќ Младена Ранко, Стојановиќ Милисав Петар, Туовиќ Михајла Милиќ;

постариот водник I класа на административна служба: Вукчевиќ Јована Милован;

инженериските постари водници: Бошковиќ Лазара Светозар, Јањиќ Радмила Миодраг, Прниќ Марка Андрија, Ташиќ Михајла Светомир;

постарите водници на финансиска служба: Бранковиќ Чедомира Петар, Станковиќ Боре Алекса, Величковиќ Милована Томислав;

техничките постари водници: Чекеревац Бошка Симеун, Јосифовиќ Рајка Светолик, Клариќ Јоза Мирко, Момчиловиќ Дане Мирослав, Стојановиќ Светозара Светислав, Вељковиќ Владимира Александар, Зувиќ Ђурѓа Обрад, Жигиќ Стојадина Димитрије;

постарите водници на административна служба: Делић Радоја Џазар и Недев Илије Борис;

артилериските постари водници: Драгаш Симе Крсто, Драгићевић Мирослава Жика, Ђорђевић Миодрага Милан, Илибашкић Митра Гојко, Јосић Љубомира Јаков, Јовановић Владимира Витомир, Кутров Маријана Винко, Макивић Душана Милан, Тешић Љубише Војислав, Војводић Воје Добривоје, Бранеш Уроша Петар;

пешадиските постари водници: Касалица Луке Радослав, Микулић Јакова Драго, Николић Вукадина Симо, Нинић Осте Радован, Пеурача Цвијана Милош, Поповић Милана Ристивоје, Стојановић Вукадина Александар;

морнарничкотехничкиот постар водник: Павловић Вукадина Христивоје;

постарите водници за врска: Радојевић Вида Миленко и Стијак Владе Урош;

постарите водници на оклопни единици: Сајко Андрије Мијо и Стаменковић Милутина Петар;

техничките водници I класа: Беоковић Миле Ђуро, Бугаров Живке Анђелко, Џверњак Марије Јоже, Дерџишевић Бајре Рамо, Лончар Ђуре Милош, Мартиновић Луке Спасо, Матишић Славка Андрија, Медвед Јожефа Емил, Пиршић Јосипа Мирко, Поповић Милутина Радивоје, Сандев Гигов Стојан, Србиновски Недељка Вељко, Суботић Павла Милош, Шијан Милана Слободан, Шкапина Владе Славко;

артилериските водници I класа: Вучев Атанаса Митко, Димовски Данијела Душко, Глазовски Кире Коста, Ристић Душана Момчило, Зечевић Шпире Небојша;

воздухопловнотехничките водници I класа: Будимир Мије Мирко и Камкински Благоја Гаврило; инженерскиот водник I класа: Дебовић Милана Мишо;

водниците I класа за врска: Ђокић Милана Слободан, Марковић Будимира Љубисав, Стојановић Јована Никола, Тасић Душана Мирко, Величковић Душана Живојин;

водниците I класа на оклопни единици: Гајић Десимира Вукашин, Кишур Јурја Мирко, Пашагић Хасана Бећир, Ранисављевић Михајла Миле, Стојановић Милана Драгиша;

интенданскиот водник I класа: Јанковић Антонија Божидар;

морнарничкотехничкиот водник I класа: Марчевић Бранка Милан;

санитетскиот водник I класа: Мартиновић Ивана Иван;

пешадискиот водник I класа: Мићуновић Милутина Јован;

поморскиот водник I класа: Перић Цветка Никола;

водниците I класа на сообраќајна служба: Релић Душана Мирко и Ристић Војислава Томислав;

артилериските водници: Алексић Живадина Станко, Хаџихаџић Хајрудина Мухарем, Николић Љубомира Драган;

пешадиските водници: Антонијевић Николе Слободан, Чолак Назифа Авдија, Симеуновски Боне Павле, Вујошевић Љубомира Миомир;

техничкиот водник: Пољак Ђуре Владимир;

санитетскиот воен службеник VIII класа: Језановић-Пејин Александра Богданка;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОВОДЕТЕЛИ

техничкиот постар водник I класа: Стефановић Радослава Славко;

постариот водник на оклопни единици: Аранђеловић Младена Миодраг;

воздухопловнотехничкиот постар водник: Љевнаић Петра Никола;

техничкиот постар водник: Панић Сергија Миодраг;

инженерскиот водник I класа: Арсенијевић Радојка Здравко;

водникот I класа на оклопни единици: Митровић Божицара Србољуб;

техничките водници I класа: Пупавац Петра Мирко и Стојковић Војислава Иван;

техничките водници: Цветко Ивана Иван и Јаковљевић Алексе Миленко.

Бр. 221

22 декември 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците што ги раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадискиот полковник: Костић Радосав Божицара;

интенданскиот полковник: Павић Ђуре Милорад;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиските полковници: Лазић Тодора Божицара и Зораја Ђуре Душан;

полковник за врска: Сикирица Јозе Мирко;

артилерискиот полковник: Живковић Видака Петар;

инженерските потполковници: Арсић Томе Божицара и Лопичић Томана Никола;

артилерискиот потполковник: Бернетић Франца Габриел;

пешадиските потполковници: Божић Јована Танасије, Брења Петра Марко, Дамјановић Обрада Раде, Драшковић Бошка Нешко, Габрић Ђуре Марко, Неневић Видака Јанко, Пекија Лазара Бранко, Шипрага Боже Јово, Шогоров Љубе Иван, Зарић Захарија Тодор, Живковић Митра Миливоје;

потполковникот на сообраќајна служба: Мандић Павла Јован;

санитетскиот потполковник: Николић Радована Војислав;

техничкиот потполковник: Пециќ Владимира Борисав;

интенданскиот потполковник: Рокић Љубомира Душан;

пешадиските мајори: Антић Вождара Јордан, Цветковић Чедомира Драгољуб, Остојић Рада Душан;

мајорите на оклопни единици: Чубрилов Драге Лазар и Кнежевић Вука Милорад;

техничкиот мајор: Кондић Јована Ђурађ;
инженериските мајори: Корен Винка Стјепан и Веселиновић Николе Војин;

интенданскиот мајор: Прохић Хамдије Кемал;

Бр. 222
22 декември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
591. Завршна сметка на сојузниот буџет за 1969 година — — — — —	1257
592. Закон за посебната девизна квота за увоз на опрема за домашни градежни претпријатија ангажирани за изградба на определени сообраќајници во Југославија која делумно се финансира од заемот на Меѓународната банка за обнова и развој	1261
593. Закон за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач —	1261
594. Закон за учеството на федерацијата во отстранувањето на штетите од поплавите во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — — — — —	1265
595. Закон за измена на Законот за девизното работење — — — — —	1265
596. Закон за измена и дополнување на Законот за задолжително издвојување на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 година во посебна резерва — — —	1266
597. Закон за измена на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните	1266
598. Закон за издвојување на посебни сметки дел на приходот од придонесот од личниот доход од работен однос, од данокот на промет, од царината и од судските такси во 1971 година — — — — —	1266
599. Завршна сметка за остварувањето и користењето на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1969 година — — — — —	1267
600. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1970 година	1268
601. Одлука за привремено финансирање во првото тримесечје на 1971 година на потребите на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат со сојузниот буџет —	1269
602. Одлука за измена на Одлуката за утврдување дел од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките заради обезбедување средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита — — —	1269
603. Одлука за одобрување на завршните сметки на приходите и расходите на посебните сметки на сојузните органи и организации за 1969 година — — — — —	1269
604. Резолуција за остварување на кадровската политика во органите на Федерацијата	1270
605. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1970 година — — — — —	1274
606. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1971 година — — — — —	1275
607. Одлука за дополнување на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1971 година — —	1275
608. Одлука за измена на Одлуката за девизите што овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити — — — — —	1275
609. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за постапката за склучување споредби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет	1276
610. Одлука за утврдување на стоковниот контингент за увоз на пченица — — —	1276
611. Одлука за користење на средствата остварени со наплата на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1276
612. Одлука за измени на Одлуката за Програмата на употребата на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за геолошко-рударски истражувачки работи — — — — —	1277
613. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Welt am Sonntag“ — — — — —	1277
614. Решение за дополнување на Решението за определување на пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на титандиоксид — — — — —	1277
615. Решение за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на полистирол — — — — —	1278
616. Решение за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на полиамидни влакна —	1279
617. Решение за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на сулфурна киселина — —	1281
618. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	1281
619. Наредба за зголемување на инвалидските принадлежности — — — — —	1282
620. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1283
621. Одлука за привремено ограничување на порастот на краткорочните кредити на деловните банки во декември 1970 и јануари 1971 година — — — — —	1283
Одлука за оцена на законитоста на членот 14 став 3 од Правилникот на Претпријатијето „Електра“ од Задар за распределба на станови — — — — —	1284